

Службен весник

на Република Македонија

Број 223

21 декември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6182. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Сарај	4	6185. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје.....	4
6183. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица на локалитетот „Татарли Чука 2“, општина Валандово.....	4	6186. Одлука за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	5
6184. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје	4	6187. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Акционерско друштво ГА-МА-Скопје	6

	Стр.		Стр.
6188. Одлука за задолжување на општина Илинден со долгорочен кредит кај Халкбанк АД Скопје	7	6201. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	20
6189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа Институт за старословенска култура Прилеп	7	6202. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	21
6190. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола	8	6203. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Општина Врапчиште	21
6191. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебар	10	6204. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром	21
6192. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип	10	6205. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чаир	22
6193. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп	11	6206. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово	22
6194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Музеј на Град Скопје	13	6207. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“	23
6195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица	13	6208. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“	28
6196. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид	13	6209. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“	33
6197. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби	15	6210. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“	34
6198. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј Гевгелија	18	6211. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите	35
6199. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип	19	6212. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за промоција и поддршка на туризмот	35
6200. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово	20	6213. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи	35
		6214. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи	35

	Стр.		Стр.
6215. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи.....	36	6229. Одлука за поништување на постапката за доделување– концесија на дивечот во Ловиштето бр. 1 „Каменица“.....	39
6216. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за култура.....	36	6230. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на Општина Прилеп.....	39
6217. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор.....	36	6231. Одлука за запишување право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	39
6218. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за водење на матични книги	36	6232. Решение за изменување на Решението за именување членови на управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи.....	40
6219. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“-Скопје	37	6233. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2015 година	40
6220. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи-Управа за безбедност и контраразузнавање.....	37	6234. Програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2015 година	40
6221. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ „Клиничка болница Тетово“	37	6235. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година	41
6222. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	37	6236. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година	41
6223. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	37	6237. Правилник за условите и начинот на полагање на испитот за медијатор	42
6224. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	37	6238. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција за издавачите во Република Македонија и за нивната издавачка продукција ...	43
6225. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	38	6239. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва	50
6226. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	38	6240. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	50
6227. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	38	6241. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	51
6228. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи	39	6242. Одлука за издавање и за основните белези на кованите пари во апоен од 1 денар	52
		6243. Политика за управување и инвестирање на девизните резерви на Република Македонија.....	52
		Огласен дел.....	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6182.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА САРАЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Сарај бр. 09 - 2194/3 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/11
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6183.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТАТАРЛИ ЧУКА 2“, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

1. На Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Татарли Чука 2“, општина Валандово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7635797	4575279
T-2	7635651	4576017
T-3	7635223	4576035
T-4	7635227	4576073
T-5	7635616	4576182
T-6	7636581	4575279

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.395274 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11681/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6184.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое претставува дел од КП бр. 733/14 КО Кисела Вода 2 со површина од 56 m^2 запишано во Имотен лист бр. 51276 согласно Деталниот урбанистички план за локалитет Црква - УЕ Б донесен со Одлука на Советот на општина Аеродром бр. 07-404/5 од 27.11.2012 година, за изградба на електроенергетски објект-трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11852/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6185.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое претставува дел од КП бр.302/49 КО Кисела Вода 2 со површина од 56м2 запишано во Имотен лист бр.105335 согласно Деталниот урбанистички план за локалитет Црква-УЕ Б, донесен со Одлука на Советот на општина Аеродром, бр.07-404/5 од 27.11.2012 година, за изградба на електроенергетски објект-трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11917/1 15 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

6186.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП.бр.417/2 КО Оровник со површина од 130 м2, запишана во Имотен лист бр.1397, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1555/2014 од 21.05.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП.бр.425/3 КО Оровник со површина од 390 м2, запишана во Имотен лист бр.311, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-399/2014-2 од 22.07.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП.бр.1056/1 КО Оровник со површина од 168 м2, запишана во Имотен лист бр.870, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-937/2014 од 20.03.2015 година и Заклучок 26-937/2014-2 од 30.07.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

4. Дел од КП.бр.1016/8 КО Оровник со површина од 364 м2, запишана во Имотен лист бр.1526, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-72/2015 од 24.08.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

5. Дел од КП.бр.954/5 КО Оровник со површина од 2 м2, запишана во Имотен лист бр.1373, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-73/2015 од 25.08.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

6. Дел од КП.бр.867/3 КО Оровник со површина од 719 м2, запишана во Имотен лист бр.330, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-75/2015 од 25.08.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

7. Дел од КП.бр.868/5 КО Оровник со површина од 9 м2, запишана во Имотен лист бр.964, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-77/2015 од 25.08.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

8. Дел од КП.бр.875/6 КО Оровник со површина од 67 м2, запишана во Имотен лист бр.1303, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-78/2015 од 25.08.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

9. Дел од КП.бр.867/8 КО Оровник со површина од 443 м2, запишана во Имотен лист бр.411, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-64/2015-2 од 06.07.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

10. Дел од КП.бр.868/3 КО Оровник со површина од 441 м2, запишана во Имотен лист бр.644, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-63/2015 од 06.07.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

11. Дел од КП.бр.918/12 КО Оровник со површина од 162 м2, запишана во Имотен лист бр.1110, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-61/2015 од 30.06.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

12. Дел од КП.бр.420/5 КО Оровник со површина од 90 м2, запишана во Имотен лист бр.346, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-60/2015 од 30.06.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

13. Дел од КП.бр.2830 КО Врбјани со површина од 621 м2, КП.бр.2846 КО Врбјани со површина од 1.395м2 и КП.бр.2841/6 КО Врбјани со површина од 45м2, запишани во Имотен лист бр.475, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-30/2015-2 од 26.06.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

14. КП.бр.1075 КО Ботун со површина од 4.128 м2, запишана во Имотен лист бр.234, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-95/2015 од 08.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

15. Дел од КП.бр.1233 КО Ботун со површина од 1.483 м2, запишана во Имотен лист бр.162, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-97/2015-4 од 08.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

16. Дел од КП.бр.1236 КО Ботун со површина од 1.869 м², запишана во Имотен лист бр.400, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-99/2015-3 од 08.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

17. КП.бр.2177/1 КО Ботун со површина од 2.412 м², запишана во Имотен лист бр.188, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-126/2015 од 14.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

18. Дел од КП.бр.1074 КО Ботун со површина од 3.909 м², запишана во Имотен лист бр.71, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-93/2015 од 19.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

19. Дел од КП.бр.1068 КО Ботун со површина од 5.572 м², запишана во Имотен лист бр.5, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-89/2015 од 13.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

20. Дел од КП.бр.2111 КО Ботун со површина од 1.340 м², запишана во Имотен лист бр.21, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-119/2015 од 14.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

21. Дел од КП.бр.1240/2 КО Ботун со површина од 883 м², запишана во Имотен лист бр.196, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-85/2015-2 од 09.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

22. Дел од КП.бр.1230 КО Ботун со површина од 500 м², запишана во Имотен лист бр.28, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-84/2015 од 07.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

23. Дел од КП.бр.1251 КО Ботун со површина од 18.891 м², запишана во Имотен лист бр.37, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-82/2015-2 од 30.09.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

24. Дел од КП.бр.741/5 КО Ботун со површина од 100 м², запишана во Имотен лист бр.42, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-379/2015-3 од 30.09.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

25. Дел од КП.бр.2119 КО Ботун со површина од 223 м², запишана во Имотен лист бр.21, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-125/2015 од 30.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

26. Дел од КП.бр.1237 КО Ботун со површина од 2.024 м², запишана во Имотен лист бр.11149, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-110/2015 од 29.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

27. Дел од КП.бр.1248 КО Ботун со површина од 2.719 м², запишана во Имотен лист бр.237, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-111/2015 од 21.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

28. Дел од КП.бр.1051/1 КО Оровник со површина од 190 м², запишана во Имотен лист бр.1543, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1797/2015-3 од 01.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

29. Дел од КП.бр.2175/2 КО Ботун со површина од 46 м², запишана во Имотен лист бр.400, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-127/2015 од 16.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид;

30. Дел од КП.бр.2175/1 КО Ботун со површина од 1.128 м², запишана во Имотен лист бр.34, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-128/2015 од 16.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид и

31. Дел од КП.бр.1079 КО Ботун со површина од 7.282 м², запишана во Имотен лист бр.6, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-71/2015 од 09.09.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - одделение за управна постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Кичево - Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11952/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6187.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ГА-МА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице Акционерско друштво ГА-МА- Скопје, со седиште во Скопје, бул. „Св. Климент Охридски“ бр.54 за градеж-

но земјиште со површина од 112м², кое што претставува КП бр.2792/3, КО Карпош, евидентирано во Имотен лист бр.79923 за КО Карпош, согласно Проект за инфраструктура за изградба на гасовод, приклучна делница 18Б и МРС ГУЦ „Здравко Цветковски“, со технички број: У01-01/13 од 01/2013 година и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци, објект: МРС за гасоводна цевка на локација ГУЦ „Здравко Цветковски“, КО Карпош, бр.0801-709 од 16.09.2015 година, со намена за изградба на објект од јавен интерес Е2-Комунална супраструктура (мерна регулаторна станица).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11967/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6188.

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Илинден се задолжува кај Халкбанк АД Скопје со долгорочен кредит во износ од 1.134.500,00 евра во денарска противвредност утврдена на денот на исплатата според средниот курс на индикативната курсна листа на Народна банка на Република Македонија (но не повеќе од 70.000.000,00 денари), за реализација на проектот „Изградба на инфраструктура и инфраструктурни објекти на општинските јавни установи за забрзан одржлив економски развој“.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука општина Илинден ќе ги користи под следните услови:

- каматна стапка: 5,8% на годишно ниво, про менлива согласно актите на Халкбанк АД Скопје. Каматата достасува за плаќање шестмесечно почнувајќи од 30.06.2017 година, а најдоцна до 31.12.2021 година;
- рок на отплата: кредитот се отплаќа во десет еднакви шестмесечни ануитети, почнувајќи од 30.06.2017 година, а најдоцна до 31.12.2021 година;
- грејс период: од денот на исплата на кредитот до 31.12.2016 година. За време на грејс периодот се пресметува интеркаларна камата по каматна стапка од 5,8% на годишно ниво;
- еднократна провизија: во висина од 0,5% од износот на кредитот, еднократно, однапред и
- надомест за предвремена отплата: 3% од износот на предвреме отплатената главница, променлива согласно актите на Халкбанк АД Скопје.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу општина Илинден и Халкбанк АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11982/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6189.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	Налик и опис на движната ствар	Корисник	Вкупна вредност во денари
1	Генератор за електрична енергија EGM 25 AVR	1	32.649,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната научна установа Институт за старословенска култура Прилеп.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12059/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6190.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА
КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Метален контејнер	00651	1	250.160,00
2	Детектор за метал Garrett GTP 1500 9.5 со сериски бр.37079887	00652	1	56.730,00
3	Лаптоп Notebook HP	00653	1	43.995,00
4	Скенер HP	00654	1	9.817,00
5	Печатар Samsung	00655	1	5.512,00
6	Блиц Canon	00756	1	23.231,00
7	Десктоп компјутер	00757	1	20.703,00
8	Монитор Dell	00758	1	29.075,00
9	Микроскоп	00759	1	169.222,00
10	Електронски нивелир со опрема	00760	1	72.389,00
11	Пескара	00761	1	70.523,00
12	Премосен компјутер Fujitsu Siemens	00762	1	24.010,00
13	Компресор	00763	1	40.002,00
14	Боверс Еспирит Гемини	00764	1	95.999,00
15	Преносен компјутер Fujitsu Siemens	00766	1	48.685,00
16	Фотоапарат Canon	00767	1	105.990,00
17	Објектив Canon	00768	1	46.652,00
18	Објектив Canon	00769	1	24.348,00
19	Аспиратор МАФИС	00770	1	22.520,00
20	Објектив Sigma	00942	1	34.993,00
21	Струг	00943	1	4.799,00
22	Пила	00944	1	2.199,00
23	Пила	00945	1	5.299,00
24	Граверска машинка	00946	1	1.838,00
25	Компресор	00947	1	29.999,00
26	Бормашина	00948	1	3.999,00
27	Кондуктометар	00949	1	14.600,00
28	Вага лабораториска	00950	1	40.920,00
29	Апарат за лемене со терморег	00951	1	7.200,00
30	Окулар објектив	00952	1	25.943,00

31	Столна ламба со лупа	00953	1	16.600,00
32	Ултрасоник АРТ	00954	1	109.000,00
33	Водено купатило	00955	1	24.700,00
34	Очила со лупа	00956	1	7.900,00
35	Очила со лупа	00957	1	7.900,00
36	УВ Ламба	00958	1	23.370,00
37	Печка за керамика	00959	1	316.193,00
38	Апарат за заварување	01020	1	19.300,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12060/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6191.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕБАР****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Маса СФ-52 конференциска 220x120x72.5 soft	1	12.005,00
2	Биро додаток ЦС-22 прол. 126x40x72.5 soft	2	12.170,00
3	Витрина ТЦ-92 2В-3 ПО.1 90x40x200	1	15.680,00
4	Стол ИСО стоф А-10 црно-сив со црни ногарки (сив точки)	17	31.620,00
5	Биро маса СФ-06-софт 180x80x72.5	1	7.999,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дебар.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со градоначалникот на општина Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12062/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6192.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 178/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура – Управа за заштита на културното наследство му престанува користењето на недвижните ствари кои се наѓаат на ул. „Крсте Мисирков“ бр.34, Ново Село, Штип, КП 9066/1, КО Штип 4, запишани во ИЛ бр.21343, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- број на зграда 1, влез 1 кат ПО намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 13 од м²;
- број на зграда 1, влез 2, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 15 м²;
- број на зграда 1, влез 3, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 5 м²;
- број на зграда 1, влез 4, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда СТ со површина од 98 м²;
- број на зграда 1, влез 4, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 25 м²;
- број на зграда 1, влез 4, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 14 м² и
- број на зграда 1, влез 4, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 27 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура - Управата за заштита на културното наследство и Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12063/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6193.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА
КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Фотоапарат NIKON	00624	1	104.598,00
2	Објектив NIKON	00625	1	53.530,00
3	Блиц NIKON	00626	1	42.442,00
4	Блиц NIKON	00627	1	23.999,00
5	Статив за апарат	00628	1	9.499,00
6	Метален контејнер	00629	1	307.076,00
7	Агрегат Honda	00630	1	92.250,00
8	Агрегат Honda	00640	1	92.250,00
9	Преносен компјутер	00631	1	43.193,00
10	Преносен компјутер	00636	1	43.193,00
11	A3 скенер Mustek	00632	1	10.180,00
12	Матричен печатар Epson	00634	1	11.470,00
13	Печатар за скенер Canon	00635	1	5.638,00
14	Фрижидер Горене	00637	1	23.800,00
15	Машина за сечење плочки	00638	1	8.990,00
16	Моторна пила Хуксварна	00639	1	41.205,00
17	Лаптоп MSI	00641	1	53.010,00
18	Лаптоп MSI	00642	1	53.010,00
19	Болјер	00643	1	4.800,00
20	Електричен шопрет	00644	1	15.800,00
21	Работно скеле	00645	1	182.000,00
22	Електричен кран	00646	1	8.500,00
23	Електричен кран	00647	1	8.500,00
24	Армиран полиестерски резервоар за вода	00649	1	19.987,00
25	Армиран полиестерски резервоар за вода	00651	1	19.987,00
26	Армиран полиестерски резервоар за вода	00652	1	19.987,00

27	Геонавигациски уред Garmin	00790	1	23.600,00
28	Дигитална камера Nikon	00791	1	13.924,00
29	Метал детектор VHITEC GMT со сериски бр. khs 624-1302	00792	1	81.420,00
30	Фотоапарат Canon .)	00961	1	9.995,00
31	Фотоапарат Canon	00962	1	9.416,00
32	Печатар HP Color	01113	1	7.350,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12064/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6194.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Колечина	Вкупна вредност во денари
1	Клима уред	00614	1	30.000,00
2	Моторна косилка	00615	1	26.900,00
3	Десктоп компјутер	00616	1	47.023,00
4	Десктоп компјутер	00617	1	23.989,00
5	Десктоп компјутер	00618	1	23.989,00
6	Монитор Samsung	00619	1	10.999,00
7	Монитор Samsung	00620	1	7.483,00
8	Пеносен компјутер Compaq	00621	1	40.317,00
9	Печатар HP LaserJet	00622	1	13.572,00
10	Моторна косилка	00805	1	32.500,00
11	Фото апарат NIKON	00963	1	42.697,00
12	Фотоапарат FujiFilm	00981	1	15.000,00
13	Фотоапарат FujiFilm	00982	1	15.000,00
14	Фризидер Бето	00983	1	18.999,00
15	Пеносен компјутер HP	01021	1	28.480,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Музеј на Град Скопје.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Јавната установа Музеј на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12065/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6195.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Колечина	Вкупна вредност во денари
1	Агрегат за струја	00656	1	33.800,00
2	Моторна пилза	00657	1	12.800,00
3	Пеносен компјутер MSI	00658	1	34.500,00
4	Детектор за тло и метал Garten GTI 2500 9.5 со сервисен бр. 30073858	00659	1	78.141,00
5	Дигитален нивелир Sprinter	00660	1	81.562,00
6	Пеносен компјутер MSI	00661	1	34.500,00
7	Скенир HP	00662	1	3.248,00
8	Печатар HP	00663	1	10.200,00
9	Печатар HP	00664	1	12.600,00
10	Дигитална камера NIKON	00665	1	17.800,00
11	Камера CANON со статив	00938	1	30.596,00
12	Фотоапарат NIKON	00939	1	19.999,00
13	Метален детектор Minelab Safari со сервисен бр. 18229	006940	1	79.900,00
14	Алуминиска скала	00950	1	8.990,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12066/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6196.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Проектор LCD XGA	00507	1	175.820,00
2	ДВД DVD Player Panasonic	00508/1	1	55.814,00
3	Комода	00509	1	30.444,00
4	Видео камера	00593	1	30.520,00
5	Клима уред БЕКО	00594	1	21.599,00
6	Дигитален диктафон	00595	1	16.599,00
7	Дигитален диктафон	00596	1	16.599,00
8	Систем за видео надзор	00597	1	296.200,00
9	Филтер за базен	00737	1	330.754,00
10	Монитор Samsung	00753	1	8.800,00
11	Фотокамера Sony	00754	1	13.785,00
12	Метален детектор Minelab Explorer со сериски бр.42584	00755	1	99.946,00
13	Метален детектор Minelab Explorer со сериски бр.41185	00793	1	99.946,00
14	Печатар Samsung	00931	1	11.293,00
15	Моторна пила	00932	1	29.700,00
16	Фотоапарат Canon	00933	1	6.980,00
17	Фотоапарат Canon	00934	1	6.980,00
18	Фотоапарат Canon	00935	1	6.980,00
19	Фотоапарат Canon	00936	1	14.149,00
20	Фотоапарат Canon	00937	1	14.149,00
21	Ласерски должиномертар Leica	00998	1	23.484,00
22	Алуминиумска скала	00999	1	30.228,00
23	Скала	001000	1	12.759,00
24	Алуминиумско скеле	001001	1	143.641,00
25	Статив Manfoto	001010	1	32.998,00
26	Фотоапарат NIKON	001011	1	200.270,00
27	Објектив NIKKOR	001012	1	87.970,00
28	Држач за батерии со дополнителна батерија	001013	1	32.420,00
29	Персонален компјутер со монитор	001014	1	103.837,00
30	Персонален компјутер со монитор	001015	1	103.837,00
31	Скенер	001016	1	40.845,00
32	Печатар	001018	1	25.349,00
33	Информатички уред за мултимедијален и интерактивен сервис за мобилни апарати и користење на Bluetooth или GPRS/3G комуникација во еден правец	001028	1	71.390,00
34	Информатички уред за мултимедијален и интерактивен сервис за мобилни апарати и користење на Bluetooth или GPRS/3G комуникација во еден правец	001029	1	71.390,00

35	Информатички уред за мултимедијален и интерактивен сервис за мобилни апарати и користење на Bluetooth или GPRS/3G комуникација во еден правец	001030	1	71.390,00
36	Бормашина	001114	1	6.200,00
37	Електрична дигалка	001115	1	25.000,00
38	Мерач на температура	001116	1	13.850,00
39	ПХ Мерач	001117	1	17.400,00
40	Дигитална вага	001118	1	12.000,00
41	Мерач на влага	001119	1	29.900,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12067/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6197.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Нивелир Jogger	00512	1	25.464,00
2	Оперативен систем Windows	00513/2	1	20.690,00
3	Печатар HP	00514	1	78.120,00
4	Скенер HP	00515	1	11.913,00
5	Скенер EPSON	00516	1	92.312,00
6	Монитор Samsung	00517	1	16.044,00
7	Монитор Samsung	00518	1	16.044,00
8	Десктоп Компјутер	00519	1	49.797,00
9	Десктоп Компјутер	00520	1	49.797,00
10	Проектор EPSON	00521	1	98.766,00
11	Клима уред YORK	00522	1	29.568,00
12	Клима уред YORK	00522/2	1	29.568,00
13	Дигитален фотоапарат NIKON	00523	1	40.999,00
14	Дигитален фотоапарат Canon	00524	1	16.499,00
15	Дигитален фотоапарат Canon	00525	1	16.499,00
16	Телевизор Panasonic	00526	1	50.997,00
17	ДВД Panasonic	00527	1	15.998,00
18	Камера Panasonic	00528	1	49.999,00
19	Копир машина CANON	00529	1	151.807,00
20	Детектор за злато и метал Garrett GTI 2500 9.5 со сериски бр. 3707980	00530	1	56.730,00
21	Мобилен телефон NOKIA	00531	1	4.975,00
22	Перална Горенје	00532	1	15.300,00
23	Фрижидер Samsung	00533	1	23.990,00
24	Истекувач за вода	00534	1	10.300,00
25	Истекувач за вода	00535	1	10.300,00
26	Вага Precision Balance	00806	1	70.800,00
27	Микроскоп со објектив	00807	1	50.740,00
28	Микроскоп со објектив	00808	1	50.740,00
29	Компресор	00809	1	11.999,00
30	Компресор	00810	1	11.999,00
31	Електронски нивелир	00811	1	217.168,00

32	Монитор Samsung	00812	1	37.050,00
33	Објектив Sigma	00813	1	30.999,00
34	Метал детектор МИНЕЛАБ со сериски бр.43846	00814	1	77.500,00
35	Метал детектор МИНЕЛАБ со сериски бр.43820	00815	1	77.500,00
36	Метал детектор МИНЕЛАБ со сериски бр.43830	00816	1	77.500,00
37	Комјутерска опрема CPU Intel	00817	1	19.930,00
38	Комјутерска опрема CPU Intel	00818	1	19.930,00
39	Комјутерска опрема CPU Intel	00819	1	19.930,00
40	Статив Слик Спринт	00820	1	4.499,00
41	Статив Слик Спринт	00821	1	4.499,00
42	Статив Слик Спринт	00822	1	4.499,00
43	Електрична граверска машина DREMEL	00823	1	14.160,00
44	Комуникациски уред Motorola	00824	1	9.751,00
45	Комуникациски уред Motorola	00825	1	9.751,00
46	Комуникациски уред Motorola	00826	1	9.751,00
47	Комуникациски уред Motorola	00827	1	9.751,00
48	Мемориска катичка ScanDisk	00828	1	1.299,00
49	Мемориска катичка ScanDisk	00829	1	1.299,00
50	Мемориска катичка ScanDisk	00830	1	1.299,00
51	Дигитален фотоапарат NIKON	00831	1	32.999,00
52	Дигитален фотоапарат NIKON	00832	1	32.999,00
53	Апарат за вода	00833	1	6.200,00
54	Апарат за вода	00834	1	6.200,00
55	Апарат за вода	00835	1	6.200,00
56	Апарат за вода	00836	1	6.200,00
57	Апарат за вода	00837	1	6.200,00
58	Оперативен систем Windows	00838	1	42.510,00
59	Објект Sigma	00839	1	24.499,00
60	Фотоапарат Nikon	00840	1	48.500,00
61	Факс Сапон	00841	1	16.500,00
62	Опрема за преносен компјутер	00842	1	24.490,00
63	Комјутерска опрема CPU Intel	00843	1	77.250,00
64	Преносен компјутер FujitsuSiemens	00844	1	42.000,00
65	Алармана централа локалитет Стоби	00845	1	20.032,00
66	Печатар HP	00984	1	25.793,00
67	Печатар HP	00985	1	30.078,00
68	Фотоапарат Pentax	00986	1	34.990,00
69	Објектив Sigma	00987	1	28.499,00
70	Скала	00988	1	20.367,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12068/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6198.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12. 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Електричен шпорет БЕКО	00560/1	1	14.990,00
2	Фрижидер НЕО	00561/1	1	13.550,00
3	Клима уред Quadro	00562/1	1	22.600,00
4	Детектор за злато и метал Garrett GTI 2500 9.5 со сериски бр. 37055616	00563/1	1	78.141,00
5	Компресор	00564/1	1	9.030,00
6	Агрегат	00565/1	1	20.500,00
7	Персонален компјутер	00566/1	1	23.788,00
8	Персонален компјутер	00567/1	1	23.788,00
9	Монитор Samsung	00568/1	1	13.999,00
10	Монитор Samsung	00569/1	1	13.999,00
11	Преносен компјутер	00570/1	1	45.738,00
12	Преносен компјутер	00571/1	1	45.738,00
13	Дигитален фотоапарат Olympus	00573	1	56.540,00
14	ЛЦД Проектор BENQ	00574	1	46.969,00
15	Широкоаголен објектив NIKON	00575	1	13.572,00
16	Дигитална камера Canon	00576	1	13.889,00
17	Дигитален нивелир SPRINTER	00577	1	63.295,00
18	Детектор за злато и метал Garrett GTI 2500 9.5 со сериски бр. 38072366	00578	1	78.141,00
19	Геонавигациски уред	00794	1	11.999,00
20	Монитор Samsung	00795	1	29.697,00
21	Објектив Sigma	00796	1	29.399,00
22	Видео камера Sony	00797	1	38.999,00
23	Комуникациски уред Моторола	00798	1	12.070,00
24	Комуникациски уред Моторола	00799	1	12.070,00
25	Печатар HP	00800	1	16.340,00
26	Преносен компјутер HP	00801	1	29.719,00
27	Преносен компјутер HP	00802	1	29.719,00
28	Метал детектор МИНЕЛАБ со сериски бр. 42494	00803	1	99.946,00
29	Фотоапарат NIKON	00804	1	81.995,00
30	Апарат за заварување	00965	1	12.850,00
31	Компјутерска опрема	00966	1	30.239,00
32	Печатар HP	00967	1	10.867,00
33	Широкоаголен објектив NIKON	00968	1	41.990,00
34	Објектив NIKON	00969	1	31.152,00
35	Блиц NIKON	00970	1	16.820,00
36	Пескара за метал	00971	1	42.855,00
37	Аспиратор за пескара	00972	1	21.500,00

38	Апарат за дестилација	00973	1	88.000,00
39	Кондуктометар	00974	1	12.940,00
40	Ултразвучно купатило	00975	1	58.900,00
41	Вага лабораториска	00976	1	24.000,00
42	Микромотор	00977	1	21.016,00
43	Ексикатор со тубокс	00978	1	63.050,00
44	Вага лабораториска	00979	1	14.067,00
45	Ламба за биро	00970	1	5.966,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј Гевгелија.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Музеј Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12069/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6199.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Дигитален фотоапарат Fuji FinePix	00510	1	12.000,00
2	Фото апарат Nikon	00556	1	31.999,00
4	Фото апарат Nikon	00556/1	1	31.999,00
4	Нивелир Sprinter	00557/1	1	79.532,00
5	Преносен компјутер Acer	00558/1	1	50.925,00
6	Преносен компјутер Acer	00558/2	1	50.925,00
7	Детектор за злато и метал Garrett GTI 2500 9.5 со сериски бр. 38072623	00559/1	1	56.730,00
8	Фото апарат Nikon	00736	1	29.990,00
9	Бормашина	00846	1	8.999,00
10	Електро Пневматски чекан	00848	1	10.999,00
11	Компресор	00849	1	8.999,00
12	Метален детектор Minelab Safari со сериски бр. 18240	00964	1	79.900,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12070/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6200.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина	Вкупна вредност во денари
1	Персонален компјутер со монитор	00536	1	49.875,00
2	Персонален компјутер со монитор	00537	1	49.875,00
3	Персонален компјутер со монитор	00538	1	49.875,00
4	Оперативен систем Windows	00539	1	20.690,00
5	Печатар	00540	1	16.275,00
6	Клима уред	00543	1	14.699,00
7	Мини фриџидер Daewoo	00544	1	6.299,00
8	Фото апарат Samsung	00545	1	10.499,00
9	Детектор за метал Garrett GTI 1500 9.5 со сервиски бр. 37079865	00546	1	56.750,00
10	Моторна пилка STIHL	00547	1	28.800,00
11	Персонален компјутер	00606	1	39.659,00
12	Персонален компјутер	00607	1	39.659,00
13	Персонален компјутер	00608	1	39.659,00
14	Преносен компјутер HP	00609	1	39.376,00
15	Монитор ASUS	00610	1	27.373,00
16	Монитор ASUS	00611	1	27.373,00
17	Монитор ASUS	00612	1	27.373,00
18	Фотоапарат Nikon	00989	1	22.336,00
19	Печатар HP	00990	1	3.790,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12071/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6201.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВARI ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.1973 за КО Тетово 1 на ул. „19 Ноември" бр. 1 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 48 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 1, кат ГЛ, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 4 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12095/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6202.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари -станови, кои се наоѓаат на КП бр.12866 на КО Тетово 3, на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.277 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 63 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 14 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12096/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6203.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Количина
1	Персонален компјутер TW945G, Haier/ Teach (Зелена ознака)	7
2	Тастатура TW945G, Haier	7
3	Глуваче TW945G, Haier	7
4	Мрежен кабел етернет 10м	7
5	Компјутерски звучници Tongfang	24
6	Тастатура Tongfang PS/2	40

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Врапчиште, за потребите на Основното училиште „Мехмет Дерала“ с.Градец.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12165/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6204.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движна ствар	Количина
1	Персонален компјутер TW945G, Haier/ Teach(Црвена ознака)	50
2	Тастатура TW945G, Haier	50
3	Глуваче TW945G, Haier	50

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Аеродром, за потребите на ООУ „Горѓија Пулески“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-12170/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6205.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Назив на апаратот	Количина
1	Персонален компјутер TW945G, Haier/ Teach (Зелена ознака)	6
2	Тастатура TW945G, Haier	6
3	Глувче TW945G, Haier	6
4	Мрежен кабел етернет 10м	36
5	Компјутерски звучници Tongfang	24
6	Тастатура Tongfang PS/2	36

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чаир, за потребите на ООУ „7 Март“ - Чаир.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Чаир, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-12172/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6206.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апаратот	Количина
1	Персонален компјутер TW945G, Haier/ Teach (Црвена ознака)	50
2	Тастатура TW945G, Haier	50
3	Глувче TW945G, Haier	50
4	Мрежен кабел етернет 10м	50
5	Компјутерски звучници Tongfang	24

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на СОГУ „7 Март“ Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-12174/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6207.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИК“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавачка кука	Број на примероци
Стара египетска книжевност	Непознат	978-608229694-4	Арс-Три	1
Илијада и една ноќ Том 1	Непознат	978-608223261-4	Магор	1
Илијада и една ноќ Том 2	Непознат	978-608223292-8	Магор	1
Поезија	Франсоа Вијон	978-608230207-2 978-608229474-2	Арс-Три	1
Избрани дела	Џон Дон	978-608472108-6 978-608205229-8	КСЦ	1
Избрани дела	Вилијам Блејк	978-608223277-5	Магор	1
Избрани дела	Фридрих Хелдерлин	978-608472117-8 978-608205246-5	КСЦ	1
Новели	Чехов	978-608223293-5	Магор	1
Лирика избор	Цакомо Леопарди	978-608230215-7 978-608229481-0	Арс-Три	1
Поезија	Артур Рембо	978-608223266-9	Магор	1
Новели	Артур Шницлер	978-608223273-7	Магор	1
Поезија	Емили Дивинсон	978-608230188-4	Арс-Три	1
Раскази	Ирвинг	978-608472122-2 978-608205251-9	КСЦ	1
Поезија	Фернандо Песоа	978-608223290-4	Магор	1
Раскази	Борхес	978-608472111-6 978-608205240-3	КСЦ	1
Есен	Винстан Хју Одн	978-608472105-5 978-608205226-7	КСЦ	1
Катедрала и други раскази	Рејмонд Карвер	978-608230203-4 978-608229498-8	Арс-Три	1
Строго контролирани возови	Бохумил Храбал	978-608230182-2 978-608229501-5 978-608469480-9	Арс-Три	1
Златниот патицон	Јукио Мишима	978-608469480-9 978-608205205-2	КСЦ	1
Антологија на Шпанската поезија на ренесансата и барокот	Гарсипазо, Алдана	978-608230190-7 978-608229504-6	Арс-Три	1
Тао те кинг	Лао Це, Чуанг Це	978-608230207-2 978-608229472-8	Арс-Три	1
Зен приказни	Непознат	978-608230172-3	Магор	1
Драми	Жан Расин	978-608230199-0 978-608229597-8	Арс-Три	1
Мемоари избор	Цакомо Казанова	978-608223314-7	Магор	1
Раскази	Ги Де Мопасан	978-608223258-4	Магор	1
Поезија избор	Лермонтов	978-608223310-9	Магор	1
Бедни луѓе, Записи од подземјето, Кротка	Ф.М.Достоевски	978-608230211-9 978-608229479-7	Арс-Три	1
Раскази	Чехов	978-608230200-3	Арс-Три	1
Поезија	Франц Прешер	978-608223266-9	Магор	1
Поезија	Пол Клодел	978-608223316-1	Магор	1
Поезија	Пол Валери	978-608223304-8	Магор	1
Поезија	Пол Елџан	978-608223268-3	Магор	1
Раскази	Франц Кафка	978-608472109-3 978-608205238-0	КСЦ	1
Поезија	Т.С.Елиот	978-608223264-5	Магор	1
Црно јатге и сив сокол	Ребека Вест	978-608230202-7 978-608229489-6	Арс-Три	1
Поезија	Блок, Хлебников	978-608472120-8 978-608205249-6	КСЦ	1
Поезија избор	Ана Ахметова	978-608230183-9 978-608229599-2	Арс-Три	1
Поезија избор	Осия Менелштам	978-608230174-7 978-608229490-2	Арс-Три	1

Поезија избор	Мачадо, Хименес	978-608230181-5 978-608229491-9	Арс-Три	1
Избор поезија	Лорка	978-608230180-8 978-608229492-6	Арс-Три	1
Раскази	Карел Чапек	978-608230208-9 978-608229494-0	Арс-Три	1
Дневникот на Чарноски	Милош Црњански	978-608223309-3	Магор	1
Седум хиспаноамерикански поети	Дарио, Вањехо	978-608230213-3 978-608229500-8	Арс-Три	1
Поезија	Милош, Швајборска	978-608472100-0 978-608205225-0	КСЦ	1
Поезија, кратка проза	Давид Хармс	978-608230185-3 978-608229506-0	Арс-Три	1
Обломов	Иван Гончаров	978-608230045-0 978-608229531-2	Три	1
Фуенте Овехуна	Лопе Де Вега	978-608230225-5 978-608229693-7	Три	1
Египетска книга на мртвите	Непознат	978-608230205-8 978-608229588-6	Три	1
Мандрагола; Владетел	Николо Мацијавели	978-608230212-6 978-608229698-2	Три	1
Панаѓур на суетата	Вилијам Текери	978-608230214-0 978-608229587-9	Три	1
Мојот живот	Бенвенуто Челвини	978-608230192-1 978-608229591-6	Три	1
Ханку; Тесна патека отаде ридовите	Маццо Башо	978-608230186-0 978-608229594-7	Три	1
Комедиј (Жабј, облаци, птици, лисистрата)	Аристофан	978-608230220-1 978-608229691-3	Три	1
Свршеници	Алесандро Манџони	978-608230198-3 978-608229596-1	Три	1
Трагично чувствување на животот	Мигуел Де Унамуно	978-608230187-7 978-608229595-4	Три	1
Небо и пекол	Емануел Сведенборг	978-608230219-5 978-608229697-5	Три	1
Челестина	Фернандо Де Рохас	978-608230218-8 978-608229696-8	Три	1
Доказувањата на Хајсбери Финт	Марк Твен	978-608230217-1 978-608229695-1	Три	1
Мираңдолина	Карло Голдони	978-608230201-0 978-608229699-9	Три	1
Мидлмарч Том 1	Џорџ Елиот	978-608223305-5	Магор	1
Мидлмарч Том 2	Џорџ Елиот	978-608223306-2	Магор	1
Теса од Д Арбервилони	Томас Харди	978-608223307-9	Магор	1
Мајка храброст и нејзините деца, опера за три гроша	Бертолд Брехт	978-608223249-2	Магор	1
Замок на вкрстени судбини; Невидливи градови	Италио Калвино	978-608223289-8	Магор	1
Англиска музика	Петер Акројт	978-608223276-8	Магор	1
Да се убие птицата подбивањци	Харпер Ли	978-608223259-1	Магор	1
Негодите на питомецот Терлас; Соединувања	Роберт Музил	978-608223288-1	Магор	1
Чочара	Алберто Моравија	978-608223311-6	Магор	1
Срамота	Џ.М.Куџи	978-608223294-2	Магор	1
Хомо Фабер	Макс Фриш	978-608223301-7	Магор	1
Ветрови	Сен Џон Перс	978-608472131-4 978-998955396-7 978-608205260-1	КСЦ	1
Противотрови (Испрекизнатата потрага)	Ежен Јонеско	978-608472128-4 978-998955393-6 978-608205257-1	КСЦ	1
Во белата куќа 1	Хенри Кисинџер	978-608472130-7 978-998955395-0 978-608205259-5	КСЦ	1
Жерминал	Емил Зола	978-608472129-1 978-998955394-3 978-608205258-8	КСЦ	1
Писма од мојата воденица	Алфонс Доде	978-608472127-7 978-998955392-9 978-608205256-4	КСЦ	1
Писма до Тео	Винсент Ван Гог	978-608472138-3 978-998955401-8 978-608205267-0	КСЦ	1
Авантурите на Артур Гордон Пим; Философија на композицијата	Едгар Алан По	978-608472110-9 978-998955379-0 978-608205239-7	КСЦ	1

Кралот Иби	Алфред Жари	978-608472112-3 978-998955380-6 978-608205241-0	КСЦ	1
Европјани	Хенри Џејмс	978-608472126-0 978-998955391-2 978-608205255-7	КСЦ	1
Во белата кука 2	Хенри Кисинџер	978-608472139-0 978-998955402-5 978-608205268-7	КСЦ	1
Пармски картузијански манастир	Стендал	978-608472137-6 978-998955400-1 978-608205266-3	КСЦ	1
Вљубениот Орландо	Матео Мариа Бонардо	978-608472123-9 978-998955388-2 978-608205252-6	КСЦ	1
Атала; Рене	Рене Франсоа Де Шатобријан	978-608472106-2 978-998955377-6 978-608205227-4	КСЦ	1
Авантуриите на Телемах	Луј Арагон	978-608472116- 978- 998955384-4 978- 608205245-8	КСЦ	1
Вчерашниот свет	Штефан Цвајг	978-608472134-5 978-998955398-1 978-608205263-2	КСЦ	1
Улис Том 2	Џејмс Џојс	978-608472132-1 978-998955397-4 978-608205261-8	КСЦ	1
Странец Мигот за Синиф	Албер Каму	978-608472114-7 978-998955382-0 978-608205243-4	КСЦ	1
Патувањата со Чарли	Џон Штајнбек	978-608472113-0 978-998955381-3 978-608205242-7	КСЦ	1
Драми	Артур Милер	978-608472119-2 978-998955386-8 978-608205248-9	КСЦ	1
Француска сунта	Ирене Немировски	978-608472107-9 978-998955378-3 978-608205228-1	КСЦ	1
Случајот Кукоцки	Људмила Улицкаја	978-608472124-6 978-998955389-9 978-608205253-3	КСЦ	1
Јас, Врховниот	Аугусто Роа Бастос	978-608472141-3 978-998955403-2 978-608205269-4	КСЦ	1
Воени сеќавања 1	Шарл Де Гол	978-608472121-5 978-998955387-5 978-608205250-2	КСЦ	1
Мојот живот	Марк Шагал	978-608469495-3 978-998955374-5 978-608205220-5	КСЦ	1
Раковниот напоредник	Хенри Милер	978-608472115-4 978-998955383-7 978-608205244-1	КСЦ	1
Пеколен портокал	Антони Бурдис	978-608469499-1 978-998955376-9 978-608205224-3	КСЦ	1
Воени сеќавања 2	Шарл Де Гол	978-608472125-3 978-998955390-5 978-608205254-0	КСЦ	1
Збогум оружје	Ернест Хемингвеј	978-608472136-9 978-998955399-8 978-608205265-6	КСЦ	1
Американска пасторала	Филип Рот	978-608472118-5 978-998955385-1 978-608205247-2	КСЦ	1
Qua Vadis	Хенрик Сјенкевич	978-608229589-3 978-608230170-9	Арс Студио	1
Во потрага по изгубеното време 1	Марсел Пруст	978-608229528-2 978-608230153-2	Арс Студио	1
Во потрага по изгубеното време 2	Марсел Пруст	978-608229586-2 978-608230206-5	Арс Студио	1
Кандида; Света Јованка; Пигмалион	Џорџ Бернард Шо	978-608229656-2	Арс Студио	1
Буденброкови Том 1	Томас Ман	978-608229654-8	Арс Студио	1
Буденброкови Том 2	Томас Ман	978-608229655-5	Арс Студио	1

Лимениот барабан Том 1	Гинер Грас	978-608229598-5 978-608230184-6	Арс Студио	1
Лимениот барабан Том 2	Гинер Грас	978-608229590-9 978-608230204-1	Арс Студио	1
Архипелагот Гулаг Том 2	Александар Солженицин	978-608229592-3 978-608230196-9	Арс Студио	1
Архипелагот Гулаг Том 3	Александар Солженицин	978-608229593-0 978-608230197-6	Арс Студио	1
Гордост и предасуда	Џејн Остин	978-608229650-0	Арс Студио	1
Разговор во катедралата	Марно Варгас Љоса	978-608229461-2 978-608230148-8	Арс Студио	1
Милош Црњански; Селидби (прва книга)	Милош Црњански	978-608229657-9	Арс Студио	1
Божествена комедија	Данте Алигери	978-608229653-1	Арс Студио	1
Песна за кралот Нал	Непознат	978-608229692-0 978-608230221-8	Арс Студио	1
Сестрите Миснока	Џулијано Тавијани	978-608229651-7	Арс Студио	1
Враќањето на Фидели Латиновиќ	Мирослав Крлежа	978-608229658-6	Арс Студио	1
Животот на Глисел од Хамелин	Глисел Фон Хамелин	978-608229659-3	Арс Студио	1
Корени	Алекс Хејли	978-608229660-9	Арс Студио	1
Стара Хебрејска книжевност 1	Непознат	978-608229652-4	Арс Студио	1
Канцонир	Франческо Петрарка	978-608230102-0	Три	1
Семејството Малаволија	Џовани Верса	978-608230124-2	Три	1
Касандра	Криста Волф	978-608223105-1	Магор	1
Робинзон Крузо	Даниел Дефо	978-608223154-9	Магор	1
Лордот Џим	Џозеф Конрад	978-608223157-0	Магор	1
Декамерон	Џовани Бокачо	978-608223155-6	Магор	1
Децата на полвојста	Салман Рушди	978-608223156-3	Магор	1
Ослободител Прометеј; Одбрана на поезијата	Перси Биш Шели	978-608469474-8	Конгресен сервисен центар	1
Добриот војник	Форд Медокс Форд	978-608469485-4	Конгресен сервисен центар	1
Морганте	Љуиди Пулчи	978-608469488-5	Конгресен сервисен центар	1
Улис Том 1	Џејмс Џојс	978-608469468-7	Конгресен сервисен центар	1
Добриот терорист	Дорис Лесинг	978-608469484-7	Конгресен сервисен центар	1
Голи и мртви	Норман Мајлер	978-608469478-6	Конгресен сервисен центар	1
Пенелопијада	Маргарет Етвуд	978-608469465-6	Конгресен сервисен центар	1
Дневник Том 2	Витолд Гомбровиќ	978-608469456-4	Конгресен сервисен центар	1
Секавајќи се на Вавилон	Дејвид Малуф	978-608469491-5	Конгресен сервисен центар	1
Ческајќи ги варварите	Џ.М.Куџи	978-608469462-5	Конгресен сервисен центар	1
Собирање	Ан Енрајт	978-608469492-2	Конгресен сервисен центар	1
Тристам Шенди Том 2	Лоренс Стерн	978-608469482-3	Конгресен сервисен центар	1
Клетници Том 4	Виктор Иго	978-608469483-0	Конгресен сервисен центар	1
Дејвид Коперфилд Том 2	Чарлс Дикенс	978-608469487-8	Конгресен сервисен центар	1
Драгула	Брам Стокер	978-608469489-2	Конгресен сервисен центар	1
Дневник Том 3	Витолд Гомбровиќ	978-608469494-6	Конгресен сервисен центар	1
Песната за Ролан	Непознат	978-608469497-7	Конгресен сервисен центар	1
Тонио Крегер; Да се умре во Венеција	Томас Ман	978-608469467-0	Конгресен сервисен центар	1
Бледосин женски ракогиг	Франц Верфел	978-608469460-1	Конгресен сервисен центар	1
Мајстор и Маргарита	Михаил Булгаков	978-608230146-4	Арс	1
На патот	Џек Керуак	978-608230147-1	Арс	1
Архипелагот Гулаг Том 1	Александар Солженицин	978-608230149-5	Арс	1
Загубениот рај	Џон Милтон	978-608469470-0 978-608205170-3	Конгресен сервисен центар	1

Магбет, Отело, Кралот Лир	Вилијам Шекспир	978-608469469-4 978-608205169-7	Конгресен сервисен центар	1
Поезија избор	Рабиндранат Тагор	978-608469472-4 978-608205201-4	Конгресен сервисен центар	1
Сонети	Вилијам Шекспир	978-608469479-3 978-608205204-5	Конгресен сервисен центар	1
Поезија избор	Шандор Петефи	978-608469471-7 978-608205200-7	Конгресен сервисен центар	1
Беопулф	Непознат	978-608469498-4 978-608205223-6	Конгресен сервисен центар	1
Чудниот рицар на тајната книга	Антон Дончев	978-608469493-9 978-608205218-2	Конгресен сервисен центар	1
Есен избор	Томас Стернс Елиот	978-608469473-1	Конгресен сервисен центар	1
Ромео и Јулија; Хамлет; Буря	Вилијам Шекспир	978-608469496-0 978-608205221-2	Конгресен сервисен центар	1
Бајан избор	Браќа Грим	978-608469486-1 978-608205211-3	Конгресен сервисен центар	1
Басни избор	Ла Фонтен	978-608223224-9	Магор	1
Бајан избор	Ханс Кристијан Андерсон	978-608223229-4	Магор	1
Поезија избор	Фјодор Иванович Тютчев	978-608223231-7	Магор	1
Поезија избор	Пол Верлен	978-608223232-4	Магор	1
Поезија избор	Гијом Аполинер	978-608223233-1	Магор	1
Поезија избор	Константинос Кавафис	978-608230145-7 978-608229493-3	Арс Ламина Три	1
Поезија избор	Јосиф Бродски	978-608230152-5 978-608229499-5	Арс Ламина Три	1
Рашомон и други раскази	Рјуносуке Кутагава	978-608230151-8 978-608229496-4	Арс Ламина Три	1
Покојниот Матја Паскал	Луиди Пјрандело	978-608230150-1 978-608229486-5	Арс Ламина Три	1
Поезија избор	Езра Паунд	978-608230134-1	Арс Ламина Три	1
Земјата на снегот	Јасунари Кавабата	978-608223230-0	Магор	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12201/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6208.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИК“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавачка куќа	Број на примероци
Разбирање на меѓународни конфликти	Џозеј Нај	978-998917267-0	Академски печат	4(на македонски јазик)
Компаративен конститутивен инженеринг	Џовани Сартори	978-998917191-2	Табернакул	5(на македонски јазик)
Основни на финансиски менаџмент	С.Блок	978-452202-5	Глобал	5(на македонски јазик)
Разбирање на спротивноста	Алкол П.	978-998918344-9	Магор	5(на македонски јазик)
Како функционираат градбите	Едвард Ален	978-998928743-5	Арсламина	3(на македонски јазик)
Постојан раст на патниот транспорт	Тео Баркер	978-998928741-1	Арсламина	5(на македонски јазик)
Камитни стапки и текови на финансискиот пазар	Хори	978-998928744-2	Арсламина	5(на македонски јазик)
Употреба на земјиште и транспорт	Бенистер	978-998928742-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Живеење со природата	Френк Фишер	978-608210011-5	Табернакул	5(на албански јазик)
Напад на тероризмот	Одри Курт	978-998968222-3	Нампрес	5(на македонски јазик)
Мултикултурна загатка	Баумен Герт	978-998918765-0	Три	5(на албански јазик)
Политички партии	Ричард Гунтер	978-998917274-8	Академски печат	5(на македонски јазик)
Одигме на локално	Мерили Гриндл	978-998918355-3	Магор	5(на македонски јазик)
Рурален развој на САД	Вилјам Галстон	978-998918356-0	Магор	5(на македонски јазик)
Прирачник за проценка и менаџмент на ризиците на животната средина	Пинтер Калоу	978-998978952-6	Дата Понс	5(на албански јазик)
Мехатроника	Годфреј Оунболоу	978-998928746-5	Арсламина	5(на македонски јазик)
Два плоштади	Хашим Саркис	978-998900646-3	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Регулирање на медиумите	Стефан Верштулс	978-998928747-3	Арсламина	5(на македонски јазик)
Рударски системски анализи со користење на Матлаб	Басем Р.Махавза	978-998968224-7	Нампрес	5(на македонски јазик)
Недржавни закони и идни војни	Бункер Робарт	978-998968226-1	Нампрес	5(на македонски јазик)
Спротивноста	Листер Рут	978-998917280-9	Академски печат	5(на македонски јазик)
Политики на телекомуникациите	Марк татчер	978-998928749-7	Арсламина	5(на македонски јазик)
Организирање на времето однатре	Џули Моргенстејн	978-998968228-5	Нампрес	5(на македонски јазик)
Да се биде полицеец	Бери Бекер	978-998968233-9	Нампрес	5(на македонски јазик)
Едукација на окоото	Пинтер Де Бола	978-998900650-0	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Перење на пари	Џон Мадингер	978-998978955-7	Дата Понс	5(на македонски јазик)
Потеклото на сојузите	Стефан М.Волт	978-608210038-7	Табернакул	5(на македонски јазик)
Војна и самоодбрана	Дејвид Родин	978-998918341-6	Магор	1(на македонски јазик)
Телекомуникации во Европа	Ели Ноам	978-608453500-3	Арсламина	5(на македонски јазик)
Заштита од земјотреси	Вилел Р.Спенсе	978-608453503-4	Арсламина	5(на македонски јазик)

Закон за кривична постапка	Д-р Вернер Бојлке	978-998978958-8	Дата Понс	5(на македонски јазик)
Извршување на судски одлуки во Европа	Венди Кенет	978-99890700-2	Просветно дело	3(на македонски јазик)
Компаративна анализа на власта и политиката	Род Хаг	978-608456308-2	Академски печат	5(на македонски јазик)
Политички парадокс (уметност на донесување одлуки)	Дебора Стоун	978-608456301-3	Академски печат	5(на македонски јазик)
Антропологија на религијата	Фиона Боуви	978-608210053-0	Табернакул	5(на албански јазик)
Приватно решавање на спорови во меѓународниот бизнис	Клаус Петер Бергер	978-998900689-0	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Софтверско инженерство	Јан самервил	978-998900703-3	Просветно дело	5(на албански јазик)
Објективно ориентирана анализа и дизајн	Дејвид Вест	978-998900662-3	Просветно дело	5(на албански јазик)
Основи на хистологија	Луис Карлос	978-99890069-0	Просветно дело	5(на албански јазик)
Уметност на компјутерското програмирање	Доналд Е.Киут	978-998900746-0	Просветно дело	5(на албански јазик)
Органска хемија	Џон Мекмури	978-998900702-6	Просветно дело	5(на албански јазик)
Основи на астрономија	Хану Картунен	978-998900873-3	Просветно дело	5(на албански јазик)
Применета хумана географија	Клок, Кук, Кренг	978-998900664-7 978-998900685-2	Просветно дело	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Глобализацијата и иднината на трудовото право	Џон Крејг	978-608456305-1	Академски печат	5(на македонски јазик)
Родовата интеграција на земјите во развој	Фенела Портер	978-608456306-8	Академски печат	5(на македонски јазик)
Протокол	Мери Џејн Мекеффри	978-998900674-6	Просветно дело	3(на македонски јазик)
Мултилатерална дипломатија и Обединетите нации денес	Ричард Рејтано	978-998900682-1	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Политичка теорија и меѓународни односи	Чарлс Р.Бентс	978-998900679-1	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Анализа на градба на р'бетиници	Милтон Хилдебрант	978-998955218-2	Микена	5(на албански јазик)
Стратегија за конкурентност	Мајкл Е.Портер	978-998978960-1	Дата Понс	5(на албански јазик)
За конкуренција	Мајкл Е.Портер	978-998978984-7	Дата Понс	5(на албански јазик)
Брзиот пат до корпоративниот растеж	мајер	978-998978980-9	Дата Понс	5(на албански јазик)
Акумулација на знаење и еволуција на индустријата	Мариана Мацукато	978-998978964-9	Дата Понс	5(на албански јазик)
Нееднаквост и индустриски промени	Галбрајт	978-998978971-7	Дата Понс	5(на албански јазик)
Нумеричко моделирање во геомеханиката	Мануел Пастор	978-998978983-0	Дата Понс	5(на албански јазик)
Менаџирање на минералните ресурси и природната околина	У.Асватанарајана Тејлор	978-998978975-5	Дата Понс	5(на македонски јазик)
Да се одбегне НЕ	Вилијам Јури	978-998968246-9	Нампрес	1(на македонски јазик)
Потеклото на средновековната архитектура во Европа	Мек Клендон	978-608453507-0	Арсламина	1(на македонски јазик)
Фидик – Белниот прирачник	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453520-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Ктака форма на договор	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453519-5	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Модел за претставнички договор	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453518-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Форма на договор за работи на мелниорација и ископување на водни површини	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453524-9	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453523-2	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Услови на договорите на Фидик за добирање проекти за набавка и за нивно целосно извршување	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453529-4	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453536-2	Арсламина	1 (на македонски јазик)

Услови на договор за градба	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453526-3	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453522-5	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови на договор за изведба на електро механички работи	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453516-4	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Клиентско консултантски модел на договор за услуги	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453515-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Фидик водич за договори	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453525-6	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Постапка за доделување на договор	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453528-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Прирачник на Фидик за избор на консултанти	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453527-0	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Фидик услови за договор на изведба на електричарски и механички работи	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453537-9	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за градежни работи Дел 1	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453530-0	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за градежни работи Дел 2	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453531-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за подизведба на градежни работи	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453535-5	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за проектирање-градба и договор по системот „клуч на рака“	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453534-8	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Договор за поднесување групна понуда (конзорциум)	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453543-0	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Стандарден образец за предквалификација за добавувачи	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453544-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Прирачник за примена на Фидик условите на договорите за градежни работи	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453545-4	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантски услуги	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453540-9	Арслагина	5 (на македонски јазик)
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на Фидик за ЕПЦ проекти „клуч на рака“	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453541-6	Арслагина	4 (на македонски јазик)
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на Фидик	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453541-6	Арслагина	5 (на македонски јазик)
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор според постројките и изградба на проект на Фидик	Меѓународна федерација на инженери-консултанти	978-608453539-3	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Авиотранспорт и неговата примена	Ричард Е.Кејвс	978-608453505-8	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување	Вилард В.Пулкрабек	978-608453510-2	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Механика на флуиди	Френк Млајт	978-608453508-9	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Динамика на моторни возила	Манфред Мичке	978-608210043-3	Табернакул	4(на македонски јазик)
Модел и процес на обработка на минералите	Ашок Гупта	978-998978992-2 978-998978993-9	Дата Понс	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Применета минерологија	Дигер Р.	978-998978985-4	Дата Понс	5 (на македонски јазик)
Здравствена економика	Рексфорд Е.Сантере	978-998978969-4	Дата Понс	5 (на македонски јазик)
Економија за менаџери	Паул Г. Ф.	978-998978990-8	Дата Понс	5(на албански јазик)

Економија на менаџментот и бизнис стратегија	Мајкл Р.Бас	978-998978972-4	Дата Понс	5(на албански јазик)
Бизнис и општеството	Ане Т.Лавренс	978-998978988-5	Дата Понс	1(на албански јазик)
Границите на алијансата	Ендрју А.Михта	978-608453517-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Прирачник за површинска метеорологија	Дејвид Џ.вајтхаус	978-608453533-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Неодржлив транспорт: Градски транспорт во новиот век	Дејвид Беннстер	978-608456331-0	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Микроелектронски кола	Кенет Џ.Смит	978-608453547-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Територии на профит	Гари Филдс	978-608456336-5	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Комуникациски мрежи-основни концепти и клучни архитектури	Алберто Леон Гарсија	978-608453546-1	Арсламина	3(на македонски јазик)
Принципи на економијата	Н.Грегори Манкив	978-032458997-9	САД	3(на македонски јазик)
Напредна макроекономија	Д.Ромер	978-998918395-3	Магор	5 (на македонски јазик)
Маркетинг истражувања	Давид А.Кумар	978-608210066-2	Табернакул	4(на македонски јазик)
Модерна економија на трудот-теорија и јавна политика	Роналд Г.Смит	978-998918398-0	Магор	5 (на македонски јазик)
Индустриска вентилација	А.Ц.Г.Х.	978-998978998-4 978-608222000-0	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн	978-608222002-4 978-608222003-1	Дата Понс	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг за хотелство и туризам	Џон Т.Боуен	978-608222005-5	Дата Понс	5(на албански јазик)
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457727-0	Три	5(на албански јазик)
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457726-3	Три	3(на албански јазик)
Етнички конфликти	С.А.Јанакос	978-998900647-0	Просветно дело	5(на албански јазик)
Социјална антропологија	Крис Хан	978-998955187-1	Микена	5(на албански јазик)
Уметноста на компјутерското програмирање	Доналд Е.Киут	978-998955189-8 978-998955190-1	Микена	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во лингвологија	Стенли Додсон	978-998900688-3	Просветно дело	5(на албански јазик)
Пишување со смисла	Маргот Нортхеј	978-998986696-8	Арберна	5(на македонски јазик)
Криза со отпадот	Ханс Тамемаги	978-998986644-9	Арберна	1(на албански јазик)
Земјоделството и животната средина	Ерист Луц	978-998986648-7	Арберна	5(на македонски јазик)
Основи на приватното право	Џејмс Гордлеј	978-998900708-8	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Начела на корпоративното финансиско право	Елиз Феран	978-998900747-7	Просветно дело	4(на македонски јазик)
Социјално право и закон за работни односи во ЕУ	Филипа Вотсон	978-998900698-2	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Меѓународно кривично право	Кријангасак Китичансари	978-608210074-3	Табернакул	5(на македонски јазик)
Билтморски лекции за селвкултурата	Карл Алвин Шенк	978-998918796-4	Три	4(на македонски јазик)
Развојот на растенијата и климатските промени	Џејмс И.Л.Морисон	978-608456311-2	Академски печат	5(на македонски јазик)
Шумски дрвја	Лиза Џ.Семјуелсон	978-608457723-2	Три	3(на македонски јазик)
Научете Перл	Рендал Л.Шварц	978-608650294-2	Ад Вербум	5(на македонски јазик)
Концепти во програмските јазици	Џон Ц.Мичел	978-608453552-2	Арсламина	5(на македонски јазик)
Практична криптографија	Нилс Фергусон	978-608453550-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Водич за вакцини (ризичи и предности за деца и возрасни)	Рандал Вустедер	978-608223005-1 978-608223006-1	Магор	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Лабораториски прирачник за студенти. Мозбнев водич за физички преглед	Хенри М.Сејдел	978-608223003-0 978-608223004-7	Магор	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Атлас за ургентна радиологија	Гери А.Џонсон	978-608210077-8	Табернакул	5(на македонски јазик)

Епидемиологија, биостатистика и превентивна медицина	Џејмс Џ.Чекел	978-608210086-7 978-608210087-5	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Течности, електролити и ацидо-базна рамнотежа	Мерил Ен Хоган	978-608210100-6 978-608210101-4	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор	К.Р.Сетураман	978-608210081-6	Табернакул	5(на албански јазик)
Невроанатомија: атлас на структури, пресеци и системи	Дуејн Е.Хејнс	978-608210093-7 978-608210094-8	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл	978-608210089-1	Табернакул	5(на албански јазик)
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210090-5 978-608210091-3	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-6083210104-9	Табернакул	2(на албански јазик)
Макроекономија средно ниво современ пристап	Хал Р.Вернан	978-608210078-4	Табернакул	1(на македонски јазик)
Инвестиции	Боди, Кејн	978-608210085-9	Табернакул	2(на македонски јазик)
Ресурсите на земјата	Џејмс Р.Крег	978-608457761-4	Три	5(на албански јазик)
Политика на изборни системи	Мајкл Галагер	978-608456326-6	Академски печат	5(на македонски јазик)
Вовед во економската теорија на пазарно однесување	Доналд В.Кацнер	978-998996677-7	Арберна	5(на македонски јазик)
Економија на родовите	Џојс П.Џејкобс	978-608456377-8	Академски печат	1(на македонски јазик)
Хемија на експлозивни	Жаклин Акаван	978-608650292-8	Ад Вербум	5(на македонски јазик)
Вовед во физичка географија и околината	Џозеф Холден	978-998900724-8	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Менаџмент	Ричард Ј.Дафт	978-032453770-3	Thompson	5(на албански јазик)
Лениндер-принципи на биохемијата	Дејвид Ј.Нелсон	978-998955282-7	Микена	5(на албански јазик)
Ветеринарна медицина; учебник за заболувањата на говедата, коњите, овците, свињите и козите	Ото М.Радоститс	978-608210123-5	Табернакул	2(на македонски јазик)
Гинекологија на Берек и Новак	Џонатан С.Берек	978-608210190-1	Табернакул	3(на македонски јазик)
Економија на време и ризик	Кристијан Голнер	978-608229470-4	Арсламина	5(на албански јазик)
Практика на односи со јавноста	Фрејзер П.Сејтел	978-608229516-9	Арсламина	5(на албански јазик)
Економска географија и јавна политика	Ричард Балдвин	978-608229539-8	Арсламина	5(на албански јазик)
Философија на религијата	Вилијам Ј.Роу	978-608229569-5	Арсламина	5(на албански јазик)
Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф.Дракер	978-998900969-3	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Вовед во физиката на тврдото тело	Чарлс Кител	978-608231056-5	Академски печат	5(на албански јазик)
Сериозен пристап кон правото	Роналд Дворкин	978-60823114-3	Магор	5(на македонски јазик)
Основи на лиценцирање интелектуална сопственост	Александар И.Полторак	978-608229362-2	Арсламина	5(на македонски јазик)

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12202/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6209.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИК“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавачка куќа	Број на примероци
Еден век прогонство	Димитар Љоровски	978-608454414-2	Арс Ламина	1
Жртви на комунистичкиот режим	Никола Жежов	978-608454417-3	Арс Ламина	1
Тодор Александров	Никола Жежов	978-608454421-0	Арс Ламина	1
Христо Татарчев	Зоран Тодоровски	978-608454420-3	Арс Ламина	1
Методија Шаторов Шарло	Зоран Тодоровски	978-608454418-0	Арс Ламина	1
Јане Сандански	Мирјана Нинчовска	978-608454422-7	Арс Ламина	1
Павел Шатев	Никола Жежов	978-608454422-7	Арс Ламина	1
Кузман Јосифовски Питу	Виолета Ачковска	978-608454423-4	Арс Ламина	1
Македонска борба за слобода Том 1	Владо Поповски	978-608454424-1	Арс Ламина	1
Македонска борба за слобода Том 2	Михајло Миневски	978-608454425-8	Арс ламина	1
Македонска борба за слобода Том 3	Зоран Тодоровски	978-608454426-5	Арс Ламина	1
Македонска борба за слобода Том 4	Даринка Петревска	978-608454427-2	Арс Ламина	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12203/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6210.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИК“****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавачка кука	Број на примероци
Qua Vadis	Хенрих Сенкјевич	978-608230104-4	Три	1
Книга за џунглата	Радјард Киплинг	978-608469433-5	КСЦ	1
Мистерии	Кнут Хамсун	978-608223162-4	Магор	1
Островот на пингвините	Анатол Франс	978-608469430-4	КСЦ	1
Сеални Том 1, 2	Владислав Ст.Рејмонд	978-608469459-5 978-608469464-9	КСЦ	1
Материја и меморија	Анри Луи Бергсон	978-608223120-4	Магор	1
Лота во Вајмар	Томас Ман	978-608223220-1	Магор	1
Ароусмит	Синклер Луис	978-608469477-9	КСЦ	1
Шест ликови бараат автор	Луизи Пирандело	978-608223161-7	Магор	1
Играта со стаклени мониста	Херман Хесе	978-608223160-0	Магор	1
Избор есеи	Томас Елиот	978-608469473-1	КСЦ	1
Авесалом, авесалом	Вилијам Фокнер	978-608469476-2	КСЦ	1
Освојување на среќата	Бертранд Расел	978-608223119-8	Магор	1
Пустина на љубовта	Франсоа Моријак	978-608223180-8	Магор	1
Анабаза	Сен Џон Перс	978-608469475-5	КСЦ	1
Мостот на Дрина	Иво Андриќ	978-608223115-0	Магор	1
Глувици и луѓе	Џон Стајнбек	978-608223116-7	Магор	1
Мачнина	Жан Пол Сартр	978-608230130-3	Три	1
Луѓе од пченка	Мигел Анхел Астуријас	978-608469466-3	КСЦ	1
Чекајќи го Годо	Семјуел Бекер	978-608223174-7	Магор	1
Архипелагот Гулаг Том 1,2,3	Александар Солженицин	978-608230106-8 978-608230164-8 978-608229529-9	Арс Ламина, Три	1
Погледите на еден клоун	Хајнрих Бел	978-608230100-6	Три	1
Коски од Сепија	Еуџенио Монтале	978-608223176-1	Магор	1
Херцог	Сол Белоу	978-608223137-2	Магор	1
Роб	Исак Б.Сингер	978-608469434-2	КСЦ	1
Заробениот ум	Милош Чеслав	978-608230131-0	Три	1
Улиште	Камило Хозе Села	978-608469449-6	КСЦ	1
Џез	Тони Морисон	978-608223178-5	Магор	1
Слепило	Жозе Сарамаго	978-608230136-5	Три	1
Ламаринениот барабан	Гинтер Грас	978-608230101-3	Три	1
Чекајќи ги вараврите	Џон Максвил Куци	978-608469431-1	КСЦ	1
Пијанистка	Елфриде Јелинек	978-608223118-1	Магор	1
Се викам црвено	Орхан Памук	978-608223117-4	Магор	1
Град со четири порти Том 1, 2	Дорис Лесинг	978-608469461-8 978-608469463-2	КСЦ	1
Животинска душа	Херта Милер	978-608229460-5	Арс Ламина, Три	1
Разговор во катедралата	Марио В.Љоса	978-608229461-2	Арс Ламина, Три	1
Одбарни песни	Томас Трнсромер	978-608469432-8	КСЦ	1
Црвен сирак	Мо Јен	978-608223225-6	Магор	1
Мојата младост	Винстон Черчил	978-608229459-9	Арс Ламина, Три	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12204/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6211.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВARI ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на:

- КП бр.712 ул.А.Мицковиќ за КО Центар 2
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 243 м²;
- КП бр.714 ул.А.Мицковиќ за КО Цетар 2
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 207 м²;
- КП бр.715 ул.А.Мицковиќ за КО Цетар 2
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 225 м²;
- Зграда број 2, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 6 м²;
- КП бр.717 ул.А.Мицковиќ за КО Цетар 2
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 118 м²;
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12279/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6212.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за промоција и поддршка на туризмот бр. 09-4858/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6213.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-4864/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/2
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6214.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ – УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи бр. 09- 3367/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/3
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6215.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ – УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи бр. 09-4733/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/4
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6216.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за култура бр. 09-5083/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/5
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6217.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор бр.09-3426/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/6
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6218.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ
КНИГИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за водење на матични книги бр.09-5084/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/7
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6219.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“-Скопје бр.09-3868/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/8
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6220.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи - Управа за безбедност и контраразузнавање бр. 09 – 5132/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/9
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6221.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ „КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО“****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ „Клиничка болница Тетово“ бр. 09-4208/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/10
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6222.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-3121/7 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/11
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6223.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-5002/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/12
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6224.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09 – 5085/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/13
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6225.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-3190/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/14
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6226.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-4865/3 од 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/15
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6227.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-562/7 4.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12315/16
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6228.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА
ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за електронски комуникации му престанува користењето на движните ствари и тоа:

1. патничко моторно возило, сообраќајна дозвола број МК 1747549 издадена на 12.5.2011 година од-MBP Скопје (марка: SEAT, тип: IBICA, произведено во 2001 година, со регистарски број SK-943-VB,) тип 1,9 SDI SE, боја: 73 црвена, со број на шасија: VSSZZZ6KZ1R210565, број на мотор AGP/261392, мотор со сила/зафатнина: 50 kw/1896)

2. патничко моторно возило (автобус на едно ниво), сообраќајна дозвола број МК 0104790 издадена на 21.2.2014 година од-MBP Скопје (марка: ISUZU, тип: MDA5LL, произведено во 2001 година, со регистарски број SK-951-LF), боја: 01-бела, со број на шасија: NNAMDA5LL02006851, број на мотор 790360, мотор со сила/зафатнина: 88 kw/4600).

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење во период од десет години од денот на влегување во сила на оваа одлука, без надомест на Управата за хидрометеоролошки работи.

Член 3

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, склучува договор со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12699/1 15 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

6229.

Врз основа на член 38 став 1 алинеа 1 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР.1 „КАМЕНИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Кочани, Струга, Скопје, Делчево и Дебар спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Кочани, Струга, Скопје, Делчево и Дебар („Службен весник на Република Македонија“, бр.54/15 и 117/15).

Член 2

Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Кочани, Струга, Скопје, Делчево и Дебар („Службен весник на Република Македонија“, бр.54/15 и 117/15).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 42-11805/11 15 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

6230.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Општина Прилеп му престанува користењето на недвижна ствар – објект бр.1 кој се наоѓа на ул. „Маркова“ во Прилеп - на КП 14018/1 за КО Прилеп, запишан во Имотен лист бр.34765, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 190 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 4 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат ПО, со површина од 33 м2,
- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со површина од 571 м2 и
- објект бр.1, влез 1, кат ХС, со површина од 30 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11914/1 15 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

6231.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите, инфраструктурни објекти-дистрибутивен гасовод за природен гас за ТИРЗ Скопје 2 КО Бунарцик и тоа:

- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, должина 866,56м;
- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, должина 515,97м;
- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, должина 266,04м;
- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, должина 216,94м

или вкупно должина од 1865,51 м, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12055/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6232.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14 и 104/15) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 115/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. Во Решението за именување на членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи бр. 42-6615/1 од 7 јули 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/15), во точката 1, алинеја 1 се менува и гласи:

- „Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи и м-р Митко Чавков, дополнителен заменик министер за внатрешни работи;“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11816/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6233.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 8 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14), во точката 2. „ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА“ во табелата „Рекапитулар“ во колоната „Денари“ во третиот ред износот „7.540.600,00“ се заменува со износот „1.940.600,00“, во петтиот ред износот „28.000.000,00“ се заменува со износот „22.400.000,00“, а во седмиот ред износот „30.000.000,00“ се заменува со износот „24.400.000,00“.

Во делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „28.000.000,00“ се заменува со износот „22.400.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11703/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6234.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДООЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 194/14, 121/15 и 175/15), во точката 8. „ХЕМОФИЛИЈА“, во делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во точката 1. „За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се средства за:“, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1. Интрапартална заштита на родилки	
а) неоперативно породување – х 1.250 денари	22.000.000,00
б) оперативно породување-царски рез – х 4.200	25.000.000,00
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - х 40 денари	2.500.000,00
3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40 денари	2.500.000,00
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови	25.000.000,00
Вкупно:	77.000.000,00

Во точката 3. „За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма потребни се средства за:“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1.	Партиципација за осигурени лица кои се третираат со дијализа - х 1,00 денар	234.000,00
2.	Заостанати обврски од претходни години	64.000.000,00
	Вкупно:	64.234.000,00

Во точката 5. „За малигни заболувања од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за:“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1.	Партиципација за осигурени лица - х 2.700,00 денари (максимум)	28.000.000,00
2.	Заостанати обврски од претходни години	46.039.900,00
	Вкупно:	74.039.900,00

Во ставот 2 износот „197.000.000,00“ се заменува со износот „256.000.000,00“, а износот „173.000.000,00“ се заменува со износот „232.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12440/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6235.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/14, 67/15, 131/15, 138/15,

145/15, 177/15 и 204/15), во делот I износот „2.045.100.000“ се заменува со износот „1.818.440.949“, износот „443.000.000“ се заменува со износот „430.200.000“, а износот „1.602.100.000“ се заменува со износот „1.388.240.949“.

II

Во Делот II, во ставот 1 во воведната реченица износот „1.919.201.000“ се заменува со износот „1.692.541.949“.

Во табелата во код на мерката 124 износот „388.228.823“ се заменува со износот „288.228.823“.

Во код на мерката 321 износот „318.500.000“ се заменува со износот „258.720.551“.

Во код на мерката 322 износот „145.000.000“ се заменува со износот „86.560.199“.

Во код на мерката 323 износот „266.500.000“ се заменува со износот „258.060.199“.

Во вкупно износот „1.837.315.070“ се заменува со износот „1.610.656.019“.

III

Во Делот X, во ставот 2 износот „15.725.864“ се заменува со износот „5.000.000“, а износот „154.951.500“ се заменува со износот „230.000.000“.

IV

Во Делот XVI, во ставот 2 износот „243.500.000“ се заменува со износот „183.720.551“.

V

Во Делот XVII, во ставот 2 износот „50.000.000“ се заменува со износот „40.500.000“.

VI

Во Делот XVIII, во ставот 8 износот „70.000.000“ се заменува со износот „20.000.000“. Во ставот 10 износот „33.000.000“ се заменува со износот „24.560.199“.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12746/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6236.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15 и 213/15), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13 и 149/15) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13 и 149/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.200/14, 30/15, 42/15, 52/15, 90/15,183/15, 207/15 и 215/15) во делот I во воведната реченица износот „6.260.000.000,00“ се заменува со износот „6.486.659.051,00“.

Во табелата во мерката број 1 износот „1.954.600.000,00“ се заменува со износот „2.281.259.051,00“.

Во мерката број 2 износот „180.000.000,00“ се заменува со износот „140.000.000,00“.

Во мерката број 6-а износот „320.000.000,00“ се заменува со износот „350.000.000,00“.

Во мерката број 6-б износот „40.000.000,00“ се заменува со износот „50.000.000,00“.

Во мерката број 8 износот „3.750.000.000,00“ се заменува со износот „3.650.000.000,00“.

Во вкупно износот „6.260.000.000,00“ се заменува со износот „6.486.659.051,00“.

Во делот II во воведната реченица износот „1.954.600.000,00“ се заменува со износот „2.281.259.051,00“.

Во делот III во воведната реченица износот „180.000.000,00“ се заменува со износот „140.000.000,00“.

Во делот IX износот „3.750.000.000,00“ се заменува со износот „3.650.000.000,00“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12747/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

6237.

Врз основа на член 51 став (8) од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр.188/13, 148/15 и 192/15), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА
ИСПИТОТ ЗА МЕДИЈАТОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на полагање на испит за медијатор (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

(1) Испитот се полага во февруарска и октомвриска испитна сесија.

(2) Пријавувањето за испитот се врши во периодот од први до петнаесетти во месецот кој претходи на месецот во кој се спроведува испитната сесија (јануари и септември).

Член 3

Пријавата за полагање на испитот заедно со доказите од член 47 став (1) точки а), б), в), г), д), и е) од Законот за медијација се поднесува до Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата (во натамошниот текст: Одборот), а доказот од член 47 став (1) точка ф) го прибавува Одборот по електронски пат.

Член 4

(1) Кандидатот може да го одложи испитот од оправдани причини, најдоцна 48 часа пред почетокот на испитот.

(2) Доколку кандидатот не се појави на испитот, а истиот не го одложил во периодот предвиден во ставот (1) на овој член или самиот се откаже од полагање на веќе започнатиот испит, ќе се смета дека не го положил испитот.

Член 5

(1) На денот на полагањето на првиот и вториот дел од испитот, пред почетокот на полагањето од страна на претставникот од Министерството за правда се утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта и на кандидатот му се дава пристапен код, односно лозинка со која му се одобрува пристап во електронскиот систем во кој е содржана базата на прашања за првиот и вториот дел од испитот.

(2) По одобрување на пристапот, кандидатот добива електронски тест, компјутерски генериран, чија содржина, по принцип на случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од ставот (1) на овој член.

(3) Тестот од ставот (2) на овој член, содржи упатство за начинот на решавање на истиот, за кое од страна на претставникот од Министерството за правда се дава појаснување, пред да започне полагањето.

(4) Кандидатот е потребно внимателно да ги прочита дадените прашања и да го избере точниот одговор со кликање во крукчето покрај избраниот одговор.

(5) Доколку кандидатот смета дека некое прашање може да го одговори подоцна или сака да се наврати на некое прашање, клика на копчињата ПРЕТХОДНО односно СЛЕДНО или може да премине на кое било прашање со кликање на бројот на прашањето во низата од броеви на долниот дел на екранот.

(6) Доколку кандидатот, сака да направи промена во претходно даден одговор на некое прашање, може повторно да го отвори истото прашање и да даде нов одговор.

(7) Кандидатот за време на полагањето на испитот во просторијата за полагање на испитот може да внесе само пенкало, а доколку за време на полагање на испитот се јави потреба од добивање на лист, кандидатот се обраќа до претставникот од Министерството за правда кој му дава бел лист во А4 формат со потпис на претставникот од Министерството за правда и печат на Министерството за правда. По завршувањето на испитот, кандидатот листот му го предава на претставникот од Министерството за правда.

(8) За време на полагање на испитот, кандидатот не ја напушта просторијата во која се спроведува полагањето на испитот и не контактира со другите кандидати.

(9) Доколку кандидатот контактира со други кандидати и добие опомена од страна на претставникот на Министерството за правда и по првата опомена продолжи да контактира со некој од останатите кандидати, истиот ќе биде отстранет од просторијата за полагање на испитот и испитот ќе се смета за завршен.

(10) Кандидатот кој ќе заврши со решавање на тестот пред истекот на предвиденото време, кликува на копчето КРАЈ НА ТЕСТОТ.

Член 6

(1) Претставниците на институциите од член 50 став (8) од Законот за медијација, се присутни во просторијата за време на полагањето на испитот.

(2) Доколку поради неодољни обврски некој од претставниците од ставот (1) на овој член е потребно предвреме да ја напушти просторијата за полагање на испитот, истиот се заменува со лице соодветно номинирано како претставник на истата институција.

Член 7

(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања со пет опции за заокружување од секој предмет и се полага електронски во траење од 120 минути. Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличните одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а неточниот одговор во голем обем со - 0,5 поени.

(2) Кандидатот го положи предметот ако освоил најмалку 35 поени.

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на вториот дел од испитот кој се состои од проучување на две студии на случај во вид на електронски студии на случај во траење од 120 минути. Секоја од студиите на случај содржи по пет прашања, при што секое од прашањата има десет можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува со 6 поени, додека сличните одговори со точниот одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. Максималниот број на освоени поени за секоја од студиите на случај поодделно изнесува 30 поени.

(4) Кандидатот го положи вториот дел од испитот ако освоил најмалку 24 поени за секоја студија на случај.

(5) По спроведениот прв и втор дел од испитот, претставниците од членот 6 став (1) од овој правилник составуваат и потпишуваат записник за секој канди-

дат одделно, во кој се внесуваат: датумот и местото на полагање, личните податоци на кандидатот и освоениите поени од двата дела на испитот.

(6) Кандидатот кој го положил вториот дел од испитот, се известува за денот, местото и времето на полагањето на третиот дел од испитот кој се спроведува во вид на интервју со кандидатот во траење од најмногу 60 минути. Од страна на Комисијата од член 50 став (22) од Законот за медијација, а врз основа на резултатите од спроведениот психолошки тест и тестот на интегритет како и доставените препораки од страна на кандидатот, се спроведува интервју во два дела и тоа: Прв дел- каде се ценат личните особини и карактеристики на кандидатот и Втор дел- каде се ценат практичните вештини и способности на кандидатот преку прашалници со по десет параметри кои оценувачите ги квантифицираат со оценката „задоволува“, односно „не задоволува“. Кандидатот кој за секој дел од интервјуто се стекнал со мнозинство оценки „задоволува“, се стекнува со генералната оценка „задоволува“.

(7) По спроведениот трет дел од испитот, од страна на претставникот од Министерството за правда од членот 6 став (1) од овој правилник, се составува и потпишува записник за секој кандидат одделно, во кој се внесуваат: датумот и местото на полагање на третиот дел од испитот, личните податоци на кандидатот и оцената од Комисијата од ставот (6) на овој член, кој се потпишува од страна на сите членови на Комисијата.

Член 8

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката на спроведување на обука на медијатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/11).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3792/3

17 декември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

6238.

Врз основа на член 11 став (2) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14 и 152/15) министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАЧИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНАТА ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденција за издавачите во Република Македонија и за нивната издавачка продукција.

Член 2

Евиденцијата за издавачите во Република Македонија и за нивната издавачка продукција се води на Образец: „Евиденција за издавачот и за неговата издавачка продукција“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Во евиденцијата од член 2 од овој правилник се внесуваат следните податоци:

1. Реден број ;
2. Евидентен број и датум за воведување во евиденција;
3. Податоци за издавачот:
 - назив на издавачот ;
 - седиште на издавачот;
 - URL (WEB) адреса;
 - даночен број;
 - година на основањето;
 - жиро-сметка;
 - шифра на дејноста.
4. Податоци за контакт:
 - електронска пошта (e-mail);
 - телефон;
5. Податоци за издадената публикација:
 - наслов на публикацијата;
 - *За преведени публикации:
 - ✓ Наслов и јазик на оригиналот
 - ✓ Наслов и јазик на посредниот превод (ако не е превод од оригинал);
 - име и презиме на авторот/авторите;
 - носител на авторското право;
 - име и презиме на уредникот/уредниците;
 - име и презиме на преведувачот/преведувачите;
 - име и презиме на илустраторот/илустраторите;
 - име и презиме на лекторот;
 - име и презиме на други лица;
 - реден број на изданието и неговите карактеристики (дополнето, изменето);
 - пагинација (бр.на страници);
 - прилози;
 - илустрации/табели;
 - година на издавање и печатење;
 - место на издавање;
 - тираж;
 - меѓународен стандарден број на публикацијата (ISBN, ISMN и др.);
 - меѓународен стандарден број на електронската публикација (ISBN, ISMN и др.);
 - веб-локација за електронска публикација.
6. Податоци за издадената сервиска публикација и континуиран извор (списанија, весници и слично):
 - Наслов на публикацијата ;
 - Меѓународен стандарден број за сервиска публикација (ISSN);
 - URL адреса на сервиска публикација, WEB издание;

- Тековна година на издавање;
- Календарска година на издавање;
- издадени броеви;
- Место на издавање;
- Име и презиме на:
 - ✓ главен и одговорен уредник:
 - од број _____ до број _____;
 - ✓ главен уредник:
 - од број _____ до број _____;
 - ✓ одговорен уредник:
 - од број _____ до број _____;
 - ✓ уредник:
 - од број _____ до број _____;
 - ✓ технички уредник:
 - од број _____ до број _____;
 - ✓ заменик уредник:
 - од број _____ до број _____;
 - ✓ лектор:
 - од број _____ до број _____;
- Редакција (редакциски одбор);
- Карактеристики на изданието:
 - периодичност;
 - формат;
 - застапени прилози;
 - година на печатење;
 - тираж (за секој издаден број во наведениот период).
- 7. Податоци за печатницата:
 - Назив на печатницата;
 - Седиште на печатницата (адреса);
 - Податоци за контакт;
 - ✓ електронска пошта (e-mail);
 - ✓ телефон;
 - Даночен број;
 - Печатени броеви во наведениот период.
- (2) Во евиденцијата од член 2 од овој правилник покрај податоците од ставот 1 на овој член се внесуваат и сите промени на податоците.
- (3) Евиденцијата од член 2 од овој правилник се води во пишана и/или електронска форма.

Член 4

Со податоците од евиденцијата од член 2 од овој правилник, кои согласно важечките прописи претставуваат лични податоци, се ракува на начин утврден со прописите од областа на заштита на личните податоци.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55-12524/1
17 декември 2015 година
Скопје

Министер,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Прилог

**ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ИЗДАВАЧОТ И ЗА НЕГОВАТА ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА**

1.Реден број
2.Евидентен број и датум
3. Податоци за издавачот:

Назив на издавачот:
Седиште на издавачот:
URL (WEB) адреса:
Даночен број:
Година на основање:
Жиро сметка:
Шифра на дејноста:
4. Податоци за контакт:
✓ електронска пошта (e-mail):
✓ телефон:

5. Податоци за издадената публикација:
Наслов на публикацијата:
*За преведени публикации:
✓ Наслов и јазик на оригиналот:
✓ Наслов и јазик на посредниот превод (ако не е превод од оригинал)
✓
Име и презиме на авторот/авторите:
Носител на авторското право:
Име и презиме на уредникот/уредниците:
Име и презиме на преведувачот/преведувачите:
Име и презиме на илустраторот/илустраторите:
Име и презиме на лекторот:
Име и презиме на други лица:
Реден број на изданието и неговите карактеристики (дополнето, изменето):
Пагинација (бр. на страници):
Прилози:
Илустрации/табели:
Година на издавање и печатење:

Место на издавање:
Тираж:
Меѓународен стандарден број на публикацијата (ISBN, ISMN и др.):
Меѓународен стандарден број на електронската публикација (ISBN, ISMN и др.):
Веб-локација за електронска публикација:
6. Податоци за издадената сериска публикација и континуиран извор (списанија, весници и слично):
Наслов на публикацијата:
Меѓународен стандарден број за сериска публикација (ISSN):
URL адреса на сериска публикација, WEB издание:
Тековна година на издавање:
Календарска година на издавање:
Издадени броеви:
Место на издавање:
Име и презиме на:
✓ главен и одговорен уредник:
од број _____ до број _____;
✓ главен уредник:

од број _____ до број _____;
✓ одговорен уредник: _____
од број _____ до број _____;
✓ уредник: _____
од број _____ до број _____;
✓ технички уредник: _____
од број _____ до број _____;
✓ заменик уредник: _____
од број _____ до број _____;
✓ лектор: _____
од број _____ до број _____;
Редакција (редакциски одбор) _____

Карактеристики на изданието:
периодичност: _____;
формат: _____;
застапени
прилози: _____;
година на печатење: _____;
тираж (за секој издаден број во наведениот период): _____.
<u>7. Податоци за печатницата</u>
Назив на печатницата: _____
Седиште на печатницата (адреса): _____

Податоци за контакт
✓ електронска пошта (e-mail):
✓ телефон:
Даночен број:
Печатени броеви во наведениот период:

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6239.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/12, 98/13, 166/13, 143/14, 30/15, 35/15 и 148/15), во точка 2 ставот 6 се менува и гласи:

„Под новоодобрен кредит, во смисла на оваа одлука, се подразбира кредитот на нефинансиските друштва коишто имаат просечна класификација на ниво на банкарскиот систем на Република Македонија во категоријата на ризик „А“ или „Б“ (според последно расположливи податоци од Кредитниот регистар на Народната банка), или е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување, согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/13 и 157/13), а којшто е одобрен и исплатен по 1. Јануари 2013 година и сè уште има состојба на последниот ден од календарскиот месец за кој се известува“.

2. Во точка 23, годината „2015“ се заменува со годината: „2017“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

О. бр. 02-15/XVI-2/2015
17 декември 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

6240.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13 и 71/14), во точката 6, по потточката 19), се додава нова потточка 19-а) којашто гласи:

„19-а) Деловен простор е секој објект наменет за вршење одредена деловна или комерцијална активност, со исклучок на фабриките и другите слични производствени капацитети и земјоделското земјиште. Градежното земјиште се смета за деловен простор, доколку е наменето за градба на деловен простор и е обезбедена соодветна дозвола за градба. Гаражата или местото за паркирање или дворното место се сметаат за деловен простор, доколку над нив е воспоставен залог, заедно со деловниот простор. Опремата во деловниот простор се смета за деловен простор, доколку над неа е воспоставен залог, заедно со деловниот простор, со исклучок на канцелариската опрема, компјутерите, мебелот и другата слична опрема.“

2. Во точка 38 став 4 алинејата 3 се менува и гласи:

„- преземени вонбилансни обврски врз основа на чинидбени гаранции и гаранции за учество на тендер (вклучувајќи ги и гаранциите поврзани со овие гаранции, како што се гаранциите за враќање аванс) и сите други гаранции со кои се гарантира одредено извршување, односно со кои не се гарантира исполнување одредена кредитна обврска од страна на должникот.“

Во ставот 5 алинеја 2, зборовите: „други слични“, се заменуваат со зборовите: „, транспортни/транзитни“.

Во ставот 5 алинејата 3 се менува и гласи:

„- преземени вонбилансни обврски (непокриени гаранции и акредитиви) за плаќање во случај на неисполнување на обврските на должникот за плаќање кон трето лице коишто произлегуваат од одреден деловен однос, со исклучок на гаранциите со кои се гарантира кредитен однос,“

Во ставот 6 алинејата 1 се менува и гласи:

„- непокриени гаранции (коишто не се вклучени во претходните степени на ризик) со кои се гарантира исполнување одредена кредитна обврска од страна на должникот,“

Во ставот 6 во алинејата 6, по зборот: „обврски“, се додаваат зборовите: „за кредитирање“.

3. Во точка 42 по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„На побарувањата за кои Народната банка утврдила дека банката несоодветно ги распоредила во понизок пондер на ризичност, односно понизок фактор на конверзија, банката е должна во следните две години да го применува пондерот на ризичност, односно факторот на конверзија којшто требала да го применува согласно со одредбите на оваа одлука, без разлика дали во текот на тие две години се исполнети условите за примена понизок пондер на ризичност, односно фактор на конверзија, освен доколку Народната банка во текот на тие две години утврдила дека се исполнети условите за примена на понизок пондер на ризичност, односно фактор на конверзија.“

4. Во точката 66 по ставот 3 се додава нов став 4 којшто гласи:

„По исклучок на ставовите 1 и 2 од оваа точка, банката е должна да применува пондер на ризичност од 150% на побарувањата врз основа на потрошувачките кредити со договорен рок на достасување којшто е еднаков или подолг од осум години.“

5. По точката 66 се додава нова точка 66-а којашто гласи:

„66-а. Банката е должна да применува пондер на ризичност од 75% на позитивната разлика помеѓу:

- вкупната изложеност врз основа на дозволените пречекорувања на трансакциските сметки (негативни салда на тековни сметки) и на издадените кредитни картички на датумот за кој се известува, и

- вкупната изложеност врз основа на дозволените пречекорувања на трансакциските сметки (негативни салда на тековни сметки) и на издадените кредитни картички на 31 декември 2015 година.

За потребите на ставот 1 од оваа точка, вкупната изложеност врз основа на дозволените пречекорувања на трансакциските сметки и на издадените кредитни картички се утврдува како збир на билансните и вонбилансните побарувања врз основа на дозволените пречекорувања на трансакциските сметки и на издадените кредитни картички, без да се земат предвид факторите на конверзија и инструментите за кредитна заштита.“

6. Во точка 71 алинеја 6, по зборот: „конверзија“ се додаваат зборовите: „и инструментите за кредитна заштита“, а зборовите: „пазарната вредност“ се заменуваат со зборовите: „пазарната вредност“.

7. Во точка 72 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката може да примени пондер на ризичност од 75% на побарувањето покриено со деловен простор доколку:

- деловниот простор се користи за вршење на дејноста на должникот;

- вредноста на деловниот простор не зависи значајно од кредитната способност на должникот, не земајќи го предвид влијанието коешто можат да го имаат макроекономските фактори врз вредноста на деловниот простор и врз кредитната способност на должникот;

- вкупниот износ на побарувањето, без да се намали за износот на издвоената исправка на вредноста, односно посебната резерва и без да се коригира за факторите на конверзија и инструментите за кредитна заштита, не е поголем од 50% од пазарната вредност на деловниот простор;

- соодветно се исполнети критериумите од точка 71 алинеи 4 и 5 од оваа одлука.“

8. Точката 4 од оваа одлука ќе се применува на потрошувачките кредити со договорен рок на достасување еднаков или подолг од осум години одобрени по датумот на примена на оваа одлука, вклучувајќи ги и потрошувачките кредити кај кои банката извршила рефинансирање (со исклучок на рефинансирање заради отплата на кредитна изложеност во друга банка) или реструктурирање направени по датумот на примена на оваа одлука, при што вкупниот рок на достасување на кредитот, утврден како збир на договорниот рок на достасување на датумот на примена на оваа одлука и на сите продолжувања на рокот на достасување на кредитот, е еднаков или подолг од осум години.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/XVI-3/2015
17 декември 2015 година
Скопје

6241.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/13 и 157/13), во точката 28 став 1 алинеја 1 во втората реченица, по зборот: „одлука“ се става записка и се додаваат зборовите: „вклучувајќи го и влијанието на промените во девизниот курс, растот на каматните стапки и губењето на главниот извор на отплата на клиентот врз можноста за отплата на кредитот или другиот облик на кредитната изложеност“.

Алинејата 13, се менува и гласи:

„- дефинирање на дозволените исклучоци, постапката за нивно одобрување и дефинирање прифатливо ниво на кредитна изложеност одобрена со дозволени исклучоци за определен период (пр. квартал)“.

2. Во точката 29, по ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи:

„При одобрувањето кредити во девизи или во дена-ри со девизна клаузула, банката е должна да го информира клиентот за сите ризици коишто произлегуваат од користењето вакви кредитни производи, вклучувајќи ги и клиентите од ставот 6 од оваа точка.“

3. Во точката 41, по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„Покрај случаите од ставот 1 од оваа точка, банката е должна да врши отпис и на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.“

4. Во точката 44, по ставот 1 се додава став 2 којшто гласи:

„И покрај преносот на вонбилансна евиденција, банката го задржува правото за наплата на отпишаното побарување.“

5. Во точката 48, по ставот 2 се додава нов став 3, којшто гласи:

„По исклучок на ставот 2 од оваа точка, за отписите извршени согласно со точка 41 став 2 од оваа одлука, банката е должна да доставува известување до Народната банка на месечна основа, до 15. во наредниот месец, со состојба на крајот на месецот за кој се известува, односно до 5 февруари за состојбата на 31 декември.“

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Банките се должни да се усогласат со одредбите од точките 1, 2 и 3 од оваа одлука најдоцна до 30 јуни 2016 година.

О. бр. 02-15/XVI-4/2015
17 декември 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

6242.

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА КОВАНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 1 ДЕНАР

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните белези на кованите пари во апоен од 1 денар, што ги издава Народната банка на Република Македонија.

2. Кованите пари во апоен од 1 денар се изработуваат од челик обложен со два слоја, од кои првиот слој е изработен од бакар, а вториот од легура на бакар и цинк.

3. Кованите пари во апоен од 1 денар се изработуваат со пречник од 23,80 мм, дебелина од 1,70 мм и тежина од 5,10 грама.

За секоја кована пара е дозволено отстапување од 0,05 мм над или под пречникот утврден во став 1 на овој член, 0,08 мм над или под дебелината утврдена во став 1 на овој член, а за тежината е дозволено отстапување до 0,40 грама над или под тежината утврдена во став 1 на овој член.

Рабовите на кованите пари се мазни.

4. Кованите пари во апоен од 1 денар се со следниве белези:

- на предната страна (аверс): во средината со бројка е испишан бројот „1“, а под него полукружно е испишан зборот „ДЕНАР“. Во горната половина на парата, полукружно се прикажани шеснаесет зраци во четириаголна форма. Бројот „1“ лежи на зраците.

- на задната страна (реверс): во средината е гравиранио шарпланинско куче, а околу него во кружна форма е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во долниот дел полукружно е испишана годината на ковање „2016“.

5. Кованите пари во апоен од 1 денар издадени согласно со Одлуката за издавање, апоенска структура и основните белези на кованите и книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/93) остануваат и понатаму во оптик.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XVI-5/2015
17 декември 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

6243.

Врз основа на член 47 став 1 точка 3 и 18, а согласно со член 7 став 1 точка 4, член 24 и 41 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ИНВЕСТИРАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) управува со и ги инвестира девизните резерви на Република Македонија (во понатамошниот текст: девизните резерви).

2. Девизните резерви имаат главна улога во обезбедувањето на способноста на земјата за надоместување на девизните нето-нерамнотежи во билансот на плаќања и во одржувањето на довербата во монетарната политика и политиката на девизниот курс.

При управувањето и инвестирањето на девизните резерви се води сметка за адекватното ниво на девизните резерви коешто се оценува во Народната банка, имајќи ги предвид сите можни извори и користења на девизните резерви, како и оценката на макроекономската ранливост на надворешни шокови.

Народната банка управува со и ги инвестира девизните резерви за следниве намени:

- Поддршка и одржување на довербата во политиката на девизниот курс на денарот, вклучувајќи интервенции на домашниот девизен пазар и одржување на стабилните услови на домашните финансиски пазари;

- Обезбедување на довербата на пазарите за навремено и редовно извршување на финансиските обврски на Република Македонија кон странство;

- Обезбедување странска валута за оперативни потреби;

- Ефикасно инвестирање на вишокот средства по издвојувањето на предвидливите средства за ликвидност, средства за интервенции и средства за претпазливост;

- Обезбедување на средства за заштита од платно-билансните шокови во време на криза.

II. ЦЕЛИ ПРИ УПРАВУВАЊЕТО И ИНВЕСТИРАЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ

3. Оваа политика ја поставува институционалната рамка за ефективно и ефикасно остварување на целите при управувањето и инвестирањето на девизните резерви. Тие цели се: сигурност, ликвидност и профитабилност, по истиот редослед на приоритет.

- Сигурноста на девизните резерви, односно зачувување на нивната вредност е најважната цел при управувањето и инвестирањето. Во таа смисла, оваа цел се остварува со ограничување на кредитниот, каматниот, валутниот и оперативниот ризик;

- Ликвидноста на девизните резерви подразбира располагање со соодветно ниво на средства за навремено исплаќање на предвидените и непредвидените об-

врски од девизните резерви. Со цел да се обезбеди доволна ликвидност, девизните резерви во најголем дел се инвестираат во инструменти коишто се тргуваат на активен секундарен пазар;

- Профитабилноста, односно остварувањето поврат од инвестициите, во согласност со ограничувањата поставени со зачувувањето на вредноста и обезбедувањето на потребната ликвидност, се остварува со цел да се постигне конкурентна пазарна стапка на поврат на девизните резерви, соодветна со целите на инвестирањето и поставените ограничувања за ризикот.

III. СТРУКТУРА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ

Портфолија на девизните резерви

4. Заради остварување на повеќекратните цели, а во зависност од барањата за ликвидност и инвестицискиот период, девизните резерви оперативно се распределуваат во поодделни портфолија.

Структурата и релативната големина на секое портфолио се определува врз основа на проценката за потребната ликвидност за различни временски периоди, притоа имајќи го предвид адекватното ниво на девизни резерви. Во услови кога нивото на девизните резерви ги надминува надворешните обврски на државата за отплата на долг и потенцијалните идни ликвидносни потреби, дел од средствата може да се инвестираат на подолг рок, со цел да се зголеми повратот.

Со цел да се оптимизира управувањето со девизните резерви, притоа земајќи ја предвид различната потреба за ликвидност во различни временски периоди, секое портфолио има посебна функција, дозволени видови инструменти, толеранција на ризик и инвестициски период. Портфолијата коишто имаат функција за задоволување на краткорочните ликвидносни потреби се инвестираат во краткорочни високоликвидни средства. Портфолијата со подолг инвестициски период Народната банка ги инвестира во инвестиции со релативно повисок сооднос на ризик и поврат, во согласност со принципите на диверзификација на портфолио-вложувањата.

Зависно од надворешните обврски на државата за отплата на долгот, потенцијалните идни ликвидносни потреби, а притоа водејќи сметка за адекватното ниво, девизните резерви се поделени во три портфолија:

- Работен капитал (оперативно портфолио), којшто служи за задоволување на оперативните, краткорочни ликвидносни обврски и потенцијални интервенции. Ова портфолио има инвестициски период од еден месец и следствено се инвестира во најликвидни и најсигурни инструменти. Пред почетокот на секој месец, се проценува нивото на ликвидносни потреби за тој месец, вклучително и надворешни обврски на државата за отплата на долг и потенцијални интервенции на девизниот пазар и врз основа на тоа се утврдува нивото на работниот капитал. По потреба, нивото на работниот капитал се приспособува во текот на месецот;

- Ликвидно портфолио, коешто го сочинуваат средства од коишто се надополнува работниот капитал (оперативното портфолио), доколку има потреба и во кое се пренесува вишокот на средствата од работниот капитал (оперативното портфолио). Намената на ова

портфолио е да ги задоволи сите договорни и потенцијални одливи во период од следните 12 месеци. Ова портфолио се инвестира во ликвидни финансиски инструменти, притоа имајќи ја предвид целта на зачувување на неговата вредност во инвестициски период од една година; и

- Инвестициско портфолио, коешто може да има инвестициски период над една година и со кое се управува заради зголемување на повратот на девизните резерви, како и за покривање на непредвидените обврски на подолг рок заради одржување на макроекономската и финансиската стабилност на земјата. Ова портфолио се инвестира во финансиски инструменти со повисок ризик заради остварување повисок поврат од инвестициите, меѓутоа согласно со толеранцијата на ризик утврдена со оваа политика. Во рамки на инвестициското портфолио, одреден дел од хартиите од вредност можат да се класифицираат како хартии од вредност чувани до достасување, најмногу до 750 милиони евра во противвредност, со максимална рачност до 7 години.

Критериумите за утврдување на нивото на портфолијата, дозволените видови инструменти, максималната рачност, како и референтните портфолија се утврдуваат во Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви. Нивото на ликвидносниот и инвестицискиот портфолио периодично се преиспитува врз основа на проекцијата на ликвидносни потреби, очекуваните девизни потреби на земјата на среден рок и проценката на ранливоста на билансот на плаќање.

Златото, како посебно портфолио, е во функција на обезбедување сигурност и ликвидност на девизните резерви преку диверзификација на инвестициите, имајќи предвид дека златото претставува значајно средство во услови на глобална, економска или политичка нестабилност. Нивото и инструментите во коишто е дозволено да се инвестира златото се утврдува во Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Основна валутна структура на девизните резерви

5. Девизните резерви се инвестираат само во слободно конвертибилни валути на држави со длабоки и ликвидни пазари на капитал.

Основната валутна структура на девизните резерви е во согласност со валутната структура на:

- интервенциите на домашниот девизен пазар;
- обврските на државата кон странство;
- надворешнотрговската размена на Република Македонија;
- други ликвидносни потреби.

Основната валутна структура на девизните резерви се определува кога од вкупните девизни резерви се одзема вредноста на портфолиото на златото.

Основната валутна структура на девизните резерви и дозволеното отстапување од основната валутна структура, заради диверзификација на ризикот и максимизација на повратот, се определуваат во Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Стратегиска распределба на девизните резерви и референтни портфолија

6. Стратегиската распределба на девизните резерви и соодветните референтни портфолија се поставуваат во Правилата за управување и инвестирање на девиз-

ните резерви. Стратегиската распределба на инвестициските портфолија е во согласност со можноста за максимизација на долгорочниот просечен годишен поврат при ниска веројатност за намалување на нивната вредност во текот на инвестицискиот период.

IV. ВИДОВИ СРЕДСТВА

7. Народната банка може да ги купува и да ги продава следниве финансиски инструменти и да ги склучува следниве трансакции:

Злато – Народната банка чува одреден дел од девизните резерви во злато. Златото може да се чува во трезорот на Народната банка или во странство. Народната банка може да врши трансакции со злато на домашниот пазар и меѓународниот пазар, колатерализирани и неколатерализирани депозити кај банки и финансиски институции, како и да претопува злато коешто не ги исполнува пазарните стандарди во златни прачки.

Државни хартии од вредност издадени во национална валута и валута различна од националната, државно гарантирани хартии од вредност и хартии од вредност издадени од меѓународни финансиски институции и мултилатерални развојни банки – купување и продажба на должнички хартии од вредност издадени или гарантирани од држави или државни субјекти, вклучувајќи регионални и локални влади и агенции од јавен сектор или меѓународни финансиски институции и мултилатерални развојни банки.

Инструменти на банки и финансиски институции – пласирање депозити и купување и продажба на колатерализирани обврзници, сертификати за депозити, комерцијални записи и други инструменти на пазарот на пари, издадени или безусловно гарантирани од банките и останатите финансиски институции коишто се дозволени со Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Трансакции со деривативни инструменти – купување и продажба на деривативни инструменти, за коишто основно средство се финансиските инструменти дозволени во Политиката за управување и инвестирање со девизните резерви.

Класични, обратни репо-трансакции и зајмење хартии од вредност – позајмување пари и хартии од вредност обезбедени со колатерал, при што хартиите од вредност коишто се позајмуваат или се прифаќаат како колатерал ги исполнуваат критериумите дозволени во Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви и Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Странски платежни средства – купување и продажба на девизи и ефективни странски платежни средства.

Корпоративни обврзници – купување и продажба на должнички хартии од вредност издадени од странски финансиски институции.

8. Списокот на дозволени земји каде што може да се пласираат девизните резерви, издавачите на хартии од вредност и финансиските институции со коишто е дозволено да се склучуваат трансакции при управувањето со девизните резерви, како и квантитативните лимити на изложеност се утврдуваат во Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

9. Со цел да се зајакне институционалниот капацитет при управувањето и инвестирањето на девизните резерви, на предлог на Комитетот за инвестирање, гувернерот може да го пренесе правото на управување и инвестирање на дел од девизните резерви на надворешни финансиски институции.

10. Со цел да се обезбеди ефикасно управување со ликвидноста и инвестициските трансакции, може да се користат заеми од деловни банки и останати финансиски институции во коишто Народната банка има пласмани, со цел да се намали или да се отстрани кредитната изложеност кон деловните банки или останатите финансиски институции, за период еднаков на преостанатиот рок до достасување на таквите пласмани.

11. Дирекцијата за операции на финансиските пазари договара и склучува трансакции за исполнување на целите од Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви.

Дирекцијата за платни системи, во координација со Дирекцијата за операции на финансиските пазари, отвора и управува со сметки кај централни банки, деловни банки и останати финансиски институции, во коишто е дозволено да се инвестираат девизните резерви.

V. КРЕДИТЕН РИЗИК И ЛИМИТИ НА ИЗЛОЖЕНОСТ

12. Изложеноста на кредитен ризик се следи и се контролира преку определување минимален долгорочен кредитен рејтинг за издавачите / финансиските институции / финансиските инструменти од најмалку BBB-/Baa3 или истовестен, доделен од меѓународно признати агенции за кредитен рејтинг, при пласирањето и инвестирањето на девизните резерви. Дополнително, кредитниот ризик се следи преку соодветни пазарни показатели. Во Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви може да се определат построги лимити на изложеност од дозволените или да се наметнат дополнителни ограничувања.

Централните банки имаат третман на институции, чијшто рејтинг е еднаков на рејтингот на земјата. Банката за меѓународни порамнувања (БИС) и Меѓународниот монетарен фонд се изземени од критериумите за кредитен рејтинг.

Максималната дозволена изложеност кон поединечна деловна банка не смее да надмине 10% од вкупната пазарна вредност на девизните резерви.

13. Дирекцијата за операции на финансиските пазари на редовна основа ги следи издавачите / финансиските институции / финансиските инструменти каде што се пласираат и се инвестираат девизните резерви од аспект на исполнувањето на критериумите поставени во Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви и Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви и го известува Комитетот за инвестирање при нови случувања за коишто се оценува дека може да имаат значително влијание врз финансиската состојба и ризичноста на инвестициите. Комитетот за инвестирање доставува предлог до гувернерот за евентуални промени во критериумите и квантитативните лимити на изложеност.

Доколку оценките за кредитен рејтинг се намалат под најниската дозволена оценка, Дирекцијата за операции на финансиските пазари го известува Комитетот за инвестирање. Во вакви услови, нови пласмани или инвестиции во соодветните инструменти не се дозволени, а Комитетот за инвестирање доставува предлог до гувернерот за натамошно одржување или прекинување на постоечките пласмани или инвестиции при поволни пазарни услови.

VI. ПАЗАРНИ РИЗИЦИ, ЛИМИТИ НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ПАРАМЕТРИ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА НА РИЗИК

14. Девизните резерви се изложени на каматен ризик, на ризик на кредитна премија и валутен ризик. Каматниот ризик се однесува на ризикот од намалување на пазарната вредност на девизните резерви заради неповолни движења на каматните стапки. Ризикот на кредитна премија се однесува на ризикот од намалување на пазарната вредност на девизните резерви заради проширување на кредитниот распон во однос на безризичните државни хартии од вредност заради влошување на општите кредитни услови или заради влошување на кредитната позиција на определен издавач. Изложеноста на каматен ризик и ризик на кредитна премија треба да обезбеди максимизација на очекуваниот поврат, со ограничување на веројатноста за намалување на пазарната вредност на девизните резерви до 1% при ниво на доверба 95% во текот на инвестициски период од една година, односно позитивен поврат во текот на инвестициски период од две години.

Прифатливото ниво на ризик се применува во Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви преку определување референтни портфолија, основно модифицирано времетраење, отстапувања од основното модифицирано времетраење, како и буџетот за ризик, којшто е за активно управување од страна на портфолио-менаџерите за стекнување разумно повисок поврат над повратот на референтните портфолија. Буџетот за ризик се изразува како можно прифатливо ниво на потфрлање на повратот, наспроти повратот од референтните портфолија и се изразува како лимити на заземените позиции. Буџетот за ризик се распределува помеѓу внатрешните и надворешните портфолио менаџери.

Валутниот ризик се однесува на ризикот од намалување на пазарната вредност на девизните резерви, мерена во однос на основната валутна структура, заради отстапување од основната валутна структура и негативна промена на меѓувалутарните односи. Не се очекува дека изложеноста на валутен ризик ќе го надмине нивото на ревалоризациски резерви за курсни разлики.

Изложеноста на златото на ценовен и валутен ризик се покрива од ревалоризациските резерви за злато.

VII. ОПЕРАТИВЕН РИЗИК

15. Внатрешните оперативни ризици во процесот на управување и инвестирање на девизните резерви ќе се контролираат преку:

- Воспоставување соодветна поделба на одговорностите помеѓу дирекциите и отсеците вклучени во процесот на управување и инвестирање на девизните

резерви, и тоа во: склучувањето трансакции, следењето на усогласеноста со лимитите на изложеност и регулативните барања, мерењето на остварувањата, известувањето, порамнувањето и сметководствената евиденција;

- Доделување конкретни и јасно дефинирани одговорности и задачи за секоја дирекција и отсек;

- Придржување кон етичкиот кодекс, којшто важи за вработените во управувањето и инвестирањето на девизните резерви;

- Обезбедување соодветна информациска технологија за поддршка на операциите за управување и инвестирање на девизните резерви.

VIII. ПОДЕЛБА НА ОДГОВОРНОСТИТЕ

16. Советот на Народната банка е одговорен за контрола на усогласеноста на управувањето и инвестирањето на девизните резерви согласно со Законот за Народната банка и Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви.

17. Гувернерот на Народната банка ги донесува Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Гувернерот на Народната банка носи одлука за формирање Комитет за инвестирање.

Комитетот за инвестирање е одговорен за следење на примената на Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви, како и за следење и надзор на сите процеси на управување и инвестирање на девизните резерви.

18. Дирекцијата за внатрешна ревизија врши надзор на усогласеноста на внатрешните процедури, улоги и одговорности во процесот на управување и инвестирање на девизните резерви со Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви и Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви и поднесува извештаи директно до Советот на Народната банка.

Дирекцијата за операции на финансиските пазари е одговорна за одржување на организациска структура и ефективни внатрешни контроли, коишто овозможуваат управувањето и инвестирањето на девизните резерви да биде во согласност со Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви и Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Дирекцијата за платни системи е одговорна за одржување на организациската структура и ефективни внатрешни контроли коишто овозможуваат навремено и ефикасно остварување на сите заднински операции поврзани со управувањето и инвестирањето на девизните резерви.

IX. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА РАКОВОДСТВОТО

19. Дирекцијата за операции на финансиските пазари месечно го известува Комитетот за инвестирање за структурата на портфолијата на девизните резерви, профилот на ризик, пазарните услови, вкупниот поврат до датумот на известување, како и за одредени оперативни ризици и корективни активности. Откако Комитетот за инвестирање ќе го разгледа месечното известување, го доставува до гувернерот.

Дирекцијата за операции на финансиските пазари, преку Комитетот за инвестирање, доставува квартални извештаи до Советот на Народната банка за управувањето и инвестирањето на девизните резерви. Извештајот содржи осврт на тековното пласирање и инвестирање на девизните резерви, вклучително и валутната структура, структурата по инструменти, модифицираното времетраење и кредитната изложеност. Извештајот вклучува и резултати од инвестирањето, односно вкупниот поврат и повратот од активното управување со портфолијата.

Дирекцијата за операции на финансиските пазари, преку Комитетот за инвестирање, поднесува годишен извештај до Советот на Народната банка за управувањето и инвестирањето на девизните резерви. Извештајот содржи осврт на тековното пласирање и инвестирање на девизните резерви, вклучително и валутната структура, структурата по инструменти, модифицираното времетраење и кредитната изложеност. Извештајот вклучува и резултати од инвестирањето, односно вкупниот поврат и повратот од активното управување со портфолијата. Овој годишен извештај е дел од Годишниот извештај на Народната банка.

Дирекцијата за внатрешна ревизија, на годишна основа, доставува извештај за усогласеноста на внатрешните процеси и процедури со Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви и Правилата за управување и инвестирање со девизните резерви.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

20. Со влегувањето во сила на оваа политика, престанува да важи Политиката за чување и управување со девизните резерви на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11 и 26/14).

21. Оваа политика влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

По. бр. 02-15/XVI-1/2015
17 декември 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



201 5223